

Универзитет Св. Кирил и Методиј  
Стоматолошки факултет  
Скопје

КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ЗА МИКРОПРОПУСТИВОСТА  
НА ТРИ ВИДА МАТЕРИЈАЛИ УПОТРЕБЕНИ КАКО ЗАЛЕВАЧИ  
НА ФИСУРИ  
(*IN VITRO* СТУДИЈА)

•МАГИСТЕРСКИ ТРУД•

Д-р Либури Куртиши  
Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Ноември, 2014

**Универзитет Св. Кирил и Методиј**  
**Стоматолошки факултет**  
**Скопје**

**КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ЗА МИКРОПРОПУСТЛИВОСТА  
НА ТРИ ВИДА МАТЕРИЈАЛИ УПОТРЕБЕНИ КАКО ЗАЛЕВАЧИ  
НА ФИСУРИ**  
**(*IN VITRO СТУДИЈА*)**

-МАГИСТЕРСКИ ТРУД-

Д-р Либурн Куртиши

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Ноември, 2014

**Универзитет Св. Кирил и Методиј**  
**Стоматолошки факултет**  
**Скопје**

**КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ЗА МИКРОПРОПУСТИВОСТА  
А ТРИ ВИДА МАТЕРИЈАЛИ УПОТРЕБЕНИ КАКО ЗАЛЕВАЧИ  
НА ФИСУРИ**  
**(*IN VITRO* СТУДИЈА)**

-МАГИСТЕРСКИ ТРУД-

Д-р Либурн Куртиши

Ментор: Проф. д-р Мира Јанкуловска

Ноември, 2014

# **СОДРЖИНА**

<b>КРАТКА СОДРЖИНА</b>	<b>4</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>6</b>
<b>1. ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>8</b>
<b>2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА</b>	<b>14</b>
<b>3. МОТИВ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО</b>	<b>30</b>
<b>4. ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО</b>	<b>32</b>
<b>5. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД</b>	<b>35</b>
5.1 Статистичка обработка	43
<b>6. РЕЗУЛТАТИ</b>	<b>45</b>
<b>7. ДИСКУСИЈА</b>	<b>86</b>
<b>8. ЗАКЛУЧОК</b>	<b>95</b>
<b>9. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА</b>	<b>98</b>

**КРАТКА СОДРЖИНА:** Способноста за маргинална адаптација на залевачите е екстремно важен фактор во превенирањето на денталниот кариес. Неуспехот на маргиналната адаптација води до маргинална пропустливост, значи премин на бактерии, течности, молекули и јони меѓу глеѓта и залевачот создавајќи можност за развој на дентален кариес под залевачот. Рetenцијата и добрата адаптација на залевачот со оклузалната површина на глеѓта се од суштинско значање за нивниот успех. Токму поради тоа, мотив за нашето истражување беше да добиеме сопствени резултати за микропропустливоста на различни материјали употребени како залевачи на фисури.

**Цел:** Целта на овој труд е да се оцени и спореди микропропустливоста и пенетрацијата во фисурите на три различни материјали употребени како залевачи на фисури, кај 60 екстрагирани интактни премолари и молари, без било какви присутни структурни аномалии, со ортодонтска индикација за екстракција, поделени на четри групи.

**Материјал и метод:** За реализација на поставената цел, се спроведе ин витро истражување во кое беа употребени 60 екстрагирани премолари и трети молари без кариес и присутни структурни аномалии, без реставрации, со ортодонтска индикација за екстракција поделени на четри групи по 15 заби. Првата група ја сочинуваа заби кои беа залеани со композитен залевач (Heliosal-F, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein) нагризувани со 37% фосфорна киселина, втората група ја сочинуваа заби кои, исто така, беа залеани со композитен залевач (Heliosal-F, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein), но нагризувани со апликација на ласерско зрачење со Fotona Light Walker Laser, третата група на заби беа залеани со гласјономерен цемент (GC Fuji Triage, GC Corporation Tokyo, Japan), додека четвртата група на заби беа залеани со компомер (Dyract XP, DENTSPLAY De Trey GmbH Konstanz, Germany).

**Резултати:** Дескриптивната статистика на микропропустливоста резултираше со просечна вредност-(*mean score*)=0.73 за првата и втората група, *mean score*=2.07 за третата група и *mean score*= 0.80 за четвртата група, што значи дека забите од

тетата група, кои беа залеани со глас-јономерен цемент покажаа поголемо ниво на микропропустливост. Анализата на резултатите покажа дека нема разлика во степенот на микропропустливост во зависност од техниката на нагризување која еште применета за припрема на оклузалната глеѓ кај забите кои беа залеани со композитен залевач, 37% ортофосфорна киселина или Er: YAG Laser, за  $p>0,05$  ( $=0,98$ ). Констатирајме дека не постои разлика во микропропустливоста, во зависност од видот на фисурата, односно, длабоките фисури, статистички не покажуваат поголемо ниво на микропропустливост споредени со плитките фисури.

Статистичките анализи не покажаа сигнификантна разлика во микропропустливоста на залевачот меѓу фисурите со различни форми. Исто така, резултатите посочуваат дека формата на фисурата не е сигнификантно поврзана со способноста на пенетрација на залевачот.

**Заклучок:** Сите три материјали: композитниот залевач, глас-јономер цементот и хибридниот материјал-компомер покажаа задоволителна способност како залевачи на фисури. Употребата на новата метода на *Er: Yag Laser* во препарацијата на фисурите покажа извонредни резултати и може да го замени нагризувањето со фосфорна киселина со сличен ефект и без негативното влијание на фосфорната киселина. Морфологијата на фисурите не покажа сигнификативно влијание во однос на микропропустливоста и пенетрацијата на залевачот. Композитниот и компомерниот залевач покажаа помала маргинална пропустливост во однос на глас-јономерниот залевач. Меѓутоа, познавајќи ги извонредните особини на флуор слободувачките глас-јономер цементи и нивната адхезивна способност и во релативно влажна средина, ние можеме сите три материјали да ги препорачаме за применена во постапките на залевање на фисурите и јамички како ефективни во превенцијата на денталниот кариес.

**Лучни зборови:** Превенција, микропропустливост, фисури и јамички, глас-јономер цементи, композити, компомери, материјали за залевање

**ABSTRACT:** The ability for marginal adaptation of the sealants is extremely important element in prevention of dental caries. The failure of the marginal adaptation leads to the marginal leakage, which means passage of bacteria, fluids, molecules or ions between enamel and the sealant, creating possibility for development of dental caries below the sealant. Retention and good adaptation of the sealant with the occlusal surface of the enamel is the essence for their success. Exactly, this was the motive for our study, to obtain our own results for microleakage of different materials used as fissure sealants.

**Background and Objectives:** The purpose of this study was to evaluate and compare microleakage and fissure penetration of three different materials used as fissure sealants, at 60 extracted premolars and molars, without any structural anomalies, and extracted for orthodontic purpose, divided in four groups.

**Materials and Methods :** For realisation of our purpose, will be conducted an in vitro study with 60 premolars and molars extracted for orthodontic purposes, without structure anomalies and free of caries, divided in four groups of 15 samples for each group. Group-I: Fissures sealed with composite based fissure sealant (Heliosal-F, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein) etched with 37% phosphoric acid. Group-II: Fissures sealed with composite based fissure sealant (Heliosal-F, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein) etched with Er: YAG laser: Fotona Light Walker Laser. Group-III: Fissures sealed with glass-ionomer cement (GC Fuji Triage, GC Corporation Tokyo, Japan) and Group-IV: Fissures sealed with compomer (Dyract XP, DENTSPLAY De Trey GmbH Konstanz, Germany).

**Results:** Descriptive statistics for microleakage resulted with *mean score*=0.73 for the first and second group, *mean score*=2.07 for the third group and *mean score*=0.80 for the fourth group, which means that the samples of the third group who were sealed with glass-ionomer cement demonstrated more microleakage. The results from the study demonstrate that, there is no difference in technique we chose for etching the occlusal enamel at the samples sealed with composite base sealants(37% phosphoric acid or Er: Yag Laser)  $p>0,05(p=0,98)$ , the difference is not statistically significant between two groups. We concluded that deep fissures did not

produce statistically higher microleakage than shallow fissures. Statistical analysis revealed no significant difference in sealant microleakage between different fissure types. The result also points out that fissure types were not significantly associated with the penetration ability of the sealant. Regarding the relationship between marginal leakage and penetration ability of the sealant, no significant correlation was found between the extent of leakage and the occurrence of incomplete penetration of the sealant.

**Conclusion:** All three materials: Composite based sealant, glass-ionomer cement and the hybrid compomer demonstrated satisfying ability as fissure sealants. The use of the new method of *Er-Yag Laser* for preparation of the fissures demonstrated excellent results and could replace the procedure of etching the fissures with phosphoric acid with the same effect and without the negative influence of the phosphoric acid. Fissure morphology did not exhibit a significant influence on microleakage, and did not impact penetrability. Although composite based sealant and compomer sealant demonstrated better retention and less microleakage compared to glass-ionomer sealant, knowing the excellent releasing fluoride ability of glass-ionomer cements, we conclude that all three materials are equally effective in caries prevention, and could be recommended as materials of choice for pits and fissure sealing procedure.

**Key words:** Prevention, microleakage, glass-ionomer cements, composites, compomer, fissure sealants

## **1. ВОВЕД**

## **1. ВОВЕД**

Долго време, во современата стоматологијата се говори за фактот дека површините кои содржат јамички и фисури се поранливи во однос на денталниот кариес, што пак, е во директна зависност од нивната форма и длабочина<sup>1</sup>. Јамичките и фисурите кои акумулираат остатоци од храна и микроорганизми биле описаны како една од основните причини кои водат на развој на оклузалниот кариес<sup>2</sup>.

Друг фактор, одговорен за големата инциденца на оклузалниот кариес е недостатокот на пристап на саливарните компоненти во фисурите, како резултат на оклузалната морфологија, на кој начин би се постигнале услови за непречено стимулирање на процесот на реминерализација<sup>3</sup>.

Студијата на Kaste L.M., Selwitz R.H., Oldakowski R.J. и сор.<sup>4</sup> покажа дека кариесот на фисурите и јамичките е одговорен за 56% до 70% на кариес преваленцата кај децата од 5 до 17 годинишна возраст, додека студијата на Brown LJ и Selwitz RH<sup>5</sup>, сугерира дека на кариесот на фисурите отпаѓа 80% од сите кариозни лезии кај децата на оваа возраст. Овие загрижувачки статистички податоци ја наметнаа, како приоритет, потребата за спроведување на сите расположливи мерки и методи на превенцијата пред методите на репарацијата на оклузалните површини на бочните заби.

Поаѓајќи од фактот дека површините кои содржат јамкички и фисури се поранливи од аспект на денталниот кариес, се направил напор да се изработи систем за нивна класификација. За да се поедностави класификацијата, биле описаны два главни вида на фисури:

1. *Обемни и јлишни фисури во U и V форма-од кои лесно се отстрануваат остатоците од храна и наслагите и се резистентни кон денталниот кариес.*
2. *Тесни и длабоки фисури во Y форма, кои се многу тесни, тешко се обработуваат и тешко се отстрануваат наслагите од нив.*

Фисурите во Y форма се поранливи на кариес, и може да имаат повеќе ужнатини кон врската глеф-дентин. Типичните фисури обично се состојат од пргавски материјал со содржина од преостанатиот епител на глефта, микроорганизми кои го формираат денталниот плак и остатоци од храна. Испитувањето на фисурите со најниско ниво на магнификација, ја открива причината за кариесот на оклузалната површина. Фисурата претставува еден вид на заштитен агол на акумулација на денталниот плак. Брзинта со која се развива денталниот кариес во фисурите е во директна врска со тоа да колку е подлабока фисурата и колку таа е поблиску до врската глеф-дентин, толку е и повулнерабилна еон кариес<sup>6</sup>.

Оклузалниот кариес е многу потешко да се детектира во зависност од формата на фисурите на површината на глефта, иако не секогаш. Овој таканаречен скриен кариес е описан како оклузален дентински кариес кој не може да се види изуелно, но се детектира со радиографија.<sup>7</sup>

Дијагнозата на кариесот е есенцијален предуслов за спроведување на одветно залевање на фисурите и јамичките, бидејќи скриениот кариес може да иде залеан. Затоа, доколку постои сомневање за постоење на скриен кариес, се препорачува спроведување на радиографско истедување. И покрај значителната склоност на застапеност на денталниот кариес на глобално ниво, денталниот кариес, сеуште, претставува најраспространето заболување кај децата. Тој е петти почет од астмата и седум пати почет од алергичниот ринитис кај децата на возраст меѓу 5 и 17 години во САД. Околу 20% од децата на возраст од 2 до 4 години имале пломбирани или екстрактирани заби како последица од денталниот кариес додека 16% имале нетретиран кариес. Вклучувајќи ги сите возрасни групи, една третина од нив имале нетретиран дентален кариес. Последиците од нетретираниот дентален кариес продолжуваат кај возрасните, со зголемување на застапеноста на заболување од 95% кај возрасната популација, од кои повеќе од 25% имаат екстрактирани заби.<sup>8</sup>

Залевачите биле дефинирани како материјали за запечатување на оклузалните фисури и јамички на кариес-предиспонираните површини на забите, формирајќи микромеханички протективен слој кој го елиминира пристапот на ариогените бактерии до нивниот извор на хранливи материји.<sup>9</sup>

Во моментов, залевачите на фисури ги сочинуваат различни материјали со или без особина да содржат и ослободуваат флуориди, како што се различни композитни, компомерни залевачи или глас-јономер цементи, со различни методи и припрема на оклузалната површина на забите кои треба да се залеваат.<sup>10</sup>

Композитните залевачи кои содржат флуор се употребуваат поради нивната способност за ослободување на флуориди што придонесува во превенцијата на денталниот кариес заедно со нивната способност за запечатување на фисурите преку микроретенцијата формирана во глеѓта преку нагризувањето со 37% ортофосфорна киселина<sup>9</sup>.

Гласјономер цементите беа воведени како материјали за залевање на фисури ради неколку нивни особини, како што се, способност за континуирано ослободување на флуориди, способност за создавање на хемиска врска со стабилизиранот емајл преку механизмот на јонска размена, како и заради инокомпатибилноста со забните ткива и анти кариес ефектот.<sup>11,12</sup>

Успехот на методата за залевање е директно поврзан со адекватното познавање на механизмот на развој на денталниот кариес, со познавањето и проведувањето на квалитетната површинска припрема на глеѓта и со соодветната антација на залевачот<sup>13</sup>.

Денес, на пазарот на стоматолошки материјали, има широк спектар на востани материјали за залевање. Овие материјали се разликуваат според основата на материалот, методата на полимеризација, како и според тоа дали содржат или не содржат флуор.

Композитните залевачи се врзуваат со глеѓта со примена на постапката на агризуваче на глеѓта. Ефектот на превентивата на денталниот кариес е базиран на ската микромеханичка и хемиска врска, која ја превенира пропустливоста на вредливите материји до микрофлората во длабочината на фисурите.

Гласјономер цементите исклучително се препорачуваат како залевачи на фисури заради две причини. Прво, тие се помалку осетливи на влага, причина која овозможува нивна употреба кај некооперативните деца и кај парцијално опуптираниите заби каде изолацијата на забот е проблематична, и второ, поради нивниот потенцијал да дејствуваат како флуориден резервоар, правејќи го емајлот брезистентен на процесот на деминерализацијата.<sup>14</sup>

Употребата на течните композити како залевачи на јамички и фисурите на глухалните површини на бочните заби, исто така, е препорачливо заради нивниот состав кој е многу близок со составот на традиционалните композитни залевачи, ако и заради нивните механички, физички својства.<sup>15</sup>

Маргиналната микропропустливост, која може да се манифестира по примената на методата на залевањето на фисурите, овозможува бактериите да инфицираат под залевачот иницирајќи го процесот на создавање на дентален кариес.<sup>16</sup> Причината за долгот клинички успех после третманот со поставување на залевачите, лежи во способноста на залевачот да формира микромеканичка врска со неорганскиот супстрат на глеѓта.<sup>9,13,16</sup>

Факторите кои влијаат на степенот на микропропустливоста на залевачите ги получуваат: видот и особините на материјалите за залевање, техниката на вршинската припрема на емајлот, адекватната изолација и техничката честителност.<sup>17</sup> Иако залевањето се покажало како успешна превентивна метода, стапот на неуспех варира меѓу 5% и 10% секоја година.<sup>9</sup>

Идеално е залевачите да останат задржани на оклузалната површина во долг временски период и да не дозволат појава на маргинална кропропустливост меѓу нив и површината на глеѓта.

Способноста за маргинална адаптација на залевачите е екстремно важен фактор за успешен третман. Неуспехот на маргиналната адаптација води до оригинална пропустливост, значи премин на бактерии, течности, молекули и јони тү глеѓта и залевачот, што може да доведе до брз развој на денталниот кариес под залевачот.<sup>18</sup> In vitro студиите за микропропустливоста на залевачите може да ја подвидат способноста на маргиналната адаптација на материјалите за залевање<sup>19</sup>.

Во повеќе in vitro студии за микропропустливоста на разни материјали кои се потребени за залевање на јамички и фисури, се постигнати различни резултати. Повеќето од нив, композитните и компомерните залевачи во споредба со сјономерните залевачи покажале подобри резултати од аспект на адаптацијата и контакта со оклузалната површина на глеѓта.

Рутински треба да се применуваат композитните залевачи, со исклучок, во чии кај мали деца или парцијално еруптирани заби каде изолацијата на забот е зводлива и не може да се обезбеди исклучиво суво работно поле при што сјономерните залевачи се користат како алтернативен материјал.

## **2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА**

Најчесто, оклузалната површина на забот изобилува со длабоки и нерегуларни јамки и фисури кои го имаат својот почеток на оклузалната површина на забот, веочувајќи се надолу кон врската глеѓ-дентин<sup>20</sup>. Во повеќето случаи ферментираните остатоци од храната навлегуваат во фисурите каде се формира средина која овозможува развивање на дентален кариес. Постоењето на фисурите и јамичките на оклузалните површини на бочните заби се причина за тоа да 80% од овие кариозни лезии кои се пронајдени кај младите перманентни заби ги инволвираат окну нив<sup>21</sup>.

Структурата и нивната морфологија претставуваат соодветно место за развивање на бактериите. Денталниот кариес е инфективна болест предизвикана првенствено од *Mutans streptococcus* и *Lactobacillus* бактериите<sup>22</sup>. Овие бактерии го населуваат денталниот плак кој се припојува за забната структура со леплив глукан полимер. На овој начин, фисурите се изложени на колонизација од *Mutans streptococcus*, од каде произлегува дека поставувањето на залевачот треба да семета како инхибатор на бактерискиот раст.<sup>23</sup>

На изолираните бактериски колонии им е тешко да преживеат под адекватно сплицираниот материјал за залевање на фисурите и јамичките на оклузалната површина.<sup>18</sup> Добрата адаптација меѓу залевачот и глеѓта ги чува одделени едни од други ферментираните шеќери и бактериите. Ова гладување на *Mutans streptococcus* бактериите, драстично ја редуцира прогресијата на денталниот кариес кај индивидуите со висок ризик за појава на ова заболување.<sup>24</sup>

Пенетрацијата на залевачот до базата на фисурата се случува почесто во плитките фисури, додека во случаите кога станува збор за длабоки фисури често се случува пенетрацијата на залевачот да не ја опфати и базата на фисурата. Плитките фисури може подобро да бидат обработени од наслаги и нагризани во споредба со длабоките фисури.<sup>25</sup>

Во 1968 година беше одржана Конференција на американското стоматолошко друштво, за дефинирање на критериумите за откривање и рана дијагноза на лезиите во јамичките и фисурите. Според овие критериуми, во фисурите и јамичките се смета дека е присутен кариес доколку сондата пробива во јамичката или фисурата со лесен или просечен притисок, придружен со една или повеќе знаци на кариес, и тоа:

- a) основа $\bar{t}$ а на сондирани $\bar{t}$ а зона е мека
- б) загуба на нормална $\bar{t}$ а транслуцен $\bar{t}$ ност во близина на фисура $\bar{t}$ а, како покажа $\bar{t}$ ел на деминерализација $\bar{t}$ а.
- ц) мека гле $\bar{t}$ а во близина на фисури $\bar{t}$ е и јамички $\bar{t}$ е, која може да се отстранети со сонда.

Поставувањето на дијагнозата е базирано на допир со сонда и визуелно-тактилна инспекција на гле $\bar{t}$ та. Клиничките испитувања се разликуваат кај различни стоматолози, што, всушност, зависи од формата на врвот на употребената сондата, од аплицираната сила од страна на стоматологот, како и проценувањето на докторот. Во последно време се подржува мислењето дека нема потреба од употреба на сондата како метода за оценување на кариесот во фисурите, од страв за да не се оштетат контурите на гле $\bar{t}$ та во фисурите, кое може да доведе до развој и побрза прогресија на кариесот, што значи дека методата со сонда не е сигурна во откривањето на денталниот кариес. Клиничките и лабораториските студии покажале дека нема разлика во дијагностичката точност кога стоматолозите го употребуваат визуелно-тактилното оценување или само визуелното. Во друга студија, пак, е докажно дека кариесот во јамките и фисурите е дијагностициран со точност само кај 42% од случаите. Денеска има бројни техники кои се достапни на стоматолозите за поставување на точна дијагноза. Овде се вклучени: конвенционалните радиографии, дигиталните и ксерорадиографиите, фибероптичната трансилуминација, флуоросенца со ласер, слика со ултразвук.<sup>6</sup>

Денталниот кариес може да биде присутен хистолошки долг период пред да биде дијагностициран клинички или со помош на радиографија. Ова може да доведе до покривање на кариесот во јамичките и фисурите со залевач, па токму ваквите случаи предизвикале загриженост кај стоматолозите и ја ограничил нивната употреба. Но, не треба да се заборави дека нагризувањето со киселина ги елиминира 75% на микроорганизмите во јамичките и фисурите. Клиничките студии во кои залевачите поставени на интактни фисури, но со кариозни лезии потврдени со радиографија, покажеле дека после две недели само 4.5% од микроорганизмите биле активни. Две години после поставувањето на залевачите микроорганизмите се намалени дури до 99.9 %. Точното поставување на залевачот обезбедува бариера који ги изолира микроорганизмите од нивниот извор на хранливи материји и ја спречува идната колонизација од микроорганизмите.<sup>6</sup>

Радиографијата на оклузалните запечатени површини со залевачи, кои имаат и кариозни лезии има голема клиничка важност. По поставувањето на залевачот, забните лезии може да бидат запирени. Одредени студии ги потврдуваат овие резултати дури во 89% на случаите.<sup>26</sup> Од овие студии се заклучува дека во случаите со иницијален дентален кариес или кариес кој не бил детектиран клинички, поставувањето на залевачите е еднакво задолжително како во случаите кога забот на оклузалните фисури е сосема интактен.<sup>26</sup>

Feigal R.J. во неговата студија докажа дека стапката на неуспех на залевачите се движи меѓу 5% и 10% секоја година. Соодветните редовни посети се потребни за да се провери можноста на неуспехот на залевачот; овие посети треба да бидат во периодот на наредните шест месеци, со цел да се повтори постапката на залевање, доколку е тоа неопходно заради негово делумно или потполно отпаѓање<sup>17</sup>.

Во студијата направена од Dennison J.B., Straffon L.H., Cogron R.E., Charbeneau G.T.<sup>26</sup>, кај 17.3% од залевачите било индицирано да се повтори постапката, затоа што во период од првите шест месеци делови од залевачот биле паднати и не биле присутни на фисурите. Овој процент падна на 7.8% во наредните 18 месеци, што

надеси дека најкритичниот период за отпаѓање на залевачите е во првите шест десети. Основната причина за губење на залевачите се адресира на микропрпустиливоста, на длабочината на пенетрирање на залевачот и на техниката која се употребува за неговото поставување.<sup>27</sup>

Како најчеста причина за отпаѓање на залевачите, Nemeth B.R., Wiltshire W.A., Lavelle C.L.<sup>28</sup>, во нивната студија, ја наведуваат саливарната контаминација на глеѓта во тек на постапката на аплицирање на залевачот. Кога се работи со пациенти на детска возраст, овој процес на контаминација може да се случи многу брзо и лесно. Кога површината на глеѓта се контаминира, нема разлика колку е тоа долго, се случува губење на порозитетот на површината на глеѓта и со тоа се намалува ефектот постигнат со нагризување на глеѓта.<sup>28</sup>

Содржината на саливарните продукти (пр.гликол-протеините) ја блокира микроретенционата површина на глеѓта и ја попречува пенетрацијата на залевачот. Кога површината на глеѓта се изложува на плунката во период подолг од една секунда, се губи порозитетот на глеѓта и се намалува можноста за добра врска меѓу залевачот и глеѓта.<sup>29</sup>

Реапликацијата на залевачите во јамичките и фисурите кои претходно биле залеани осигурува голем степен на намалување на денталниот кариес во однос на резултатите добиени од експериментите каде само еднаш се аплицирал залевачот. Клиничките студии кои дозволуваат реапликација на залевачите по нивното паѓање, покажале дека процентот на ретенција варира меѓу 88% и 96% секоја година. Во период од 7 години, 56% од оклузалните површини кои биле залеани немале потреба за ново третирање, додека кај 28% имало потреба за реапликација на залевачот. Процентот на реапликација секоја година е околу 8%. Групата на деца во возраст меѓу 5 и 7 годишна возраст бара најголем број на реапликации на залевачите. Овој процент се должи на неможноста за добра изолација на времанентните нецелосно ерултирани први молари. Клиничните експерименти

20 години, почнати во 1977 година, покажаа посебни резултати во однос на постапувањето и реапликацијата на залевачите. После 15 години, целосна ретенција покажала 65%, парцијална ретенција 30% од залевачите и појава на дентален кариес само 5% на залеаните заби. На контролата по 20 години, целосна ретенција е покажана кај 65%, парцијална ретенција кај 22% и кариес на 13% од залеаните заби<sup>6</sup>.

Главен фактор кој е одговорен за времетраењето на залевачот во фисурата е нивната способност за пенетрацијата. Пенетрацијата на залевачот до дното на фисурата овозможува добра врска меѓу глеѓта и материјалот кој се употребува како залевач на фисури. Пенетрацијата на залевачот во фисурите зависи од нивната конституциска конфигурација, од материјалот со кој се запечатени фисурите, од физичките и хемиските својства на глеѓта и добрата клинична техника.<sup>30</sup>

Стаце G.P., Martens C. и Dermaut R.<sup>31</sup> сугерираат употреба на инвазивна техника за постапување на залевачите во случаите кога има многу длабоки фисури, за да се решат проблемот со нецелосната пенетрација на залевачите до дното на длабоките фисури.<sup>31</sup>

Во студија спроведена кај 7838 перманентни молари со залеани фисури последени во тек на 7.9 години, целосна ретенција е најдена кај 78.6%, додека кај 5.2% се реаплицирал залевачот.<sup>6</sup>

Според студијата на Duangthip D. и Lussi A., долготрајната ретенција на залевачите и нивната тесна микромеханична адхезија со површината на глеѓта се очувачки за нивниот успех.<sup>32</sup> Студијата на Simonsen R.J.<sup>33</sup> потврдува дека после 5 години од залевањето на фисурите, 27.6% од нив се уште покажувале комплетна ретенција, наспроти 35.4% кои покажале делумна ретенција. Микропропустливоста влијае на ефективноста и успехот на залевачот, но не секогаш на нивната ретенција. Студиите направени за ретенција на разните материјали употребени како залевачи без да се земе во предвид микропропустливоста се нецелосни студии.<sup>33</sup>

Во 1955 година, Bounocore M.G., говори за бенифитите на нагризувањето на глејта со фосфорна киселина<sup>34,35</sup>. Неговите студии демонстрираа дека смолестиот материјал може да се врзе со глејта со помош на нејзино нагризување со киселина, што, всушност, би довело до зголемување на адхезијата на ниво глеј-смола. Овој адхезивен систем доведе до создавање нови и успешни методи и материјали за залевање на фисури.<sup>35,36</sup>

Во 1966 година, Cueto E.I., го создаде првиот материјал за залевање на фисурите, methyl суапоакрилат<sup>34,37</sup>. Овој материјал бил чувствителен на бактерискиот распад, па затоа не бил прифатен како материјал за залевање на фисурите<sup>19</sup>. Bounocore M.G. постигнал натамошен напредок со тоа што во 1970 година го создал материјалот bisphenol-a glycidyl dimethacrylate кој претставува смола и е познат како Bis-GMA, додека веќе во 1974 година беа презентирани гласјономерните залевачи на фисури од страна на Mc Lean J.W. и Wilson A.D.<sup>37</sup>.

Во 1978 година, по спроведувањето на долгогодишна студија, од страна на Going R., Loesche W.J., Grainger D.A., Syed S.A, беше потврдено дека ако клинички видливиот залевач е загубен, во тој случај нема веќе понатамошни бенифити за забот иако тој одредено време бил со залевач.<sup>38</sup>

За да биде залевачот ефективен и да го чува бактериското ниво на минимум во фисурите, мора да биде ретениран на забната површина.<sup>39</sup>

Основната причина за губење на залевачите се адресира на микропрустливоста, на длабочината на пенетрирање на залевачот и на техниката која се употребува за нивното поставување.<sup>40</sup>

Fuks A.B. и сор (1984) направиле проценка на пенетрацијата на бојгта, маргиналната пропустливост на фисурниот залевач (Delton) со различно време на нагризување на глејта. Триесетидва молари биле поделени во три (3) групи. За експерименталната група А, времето на нагризување на глејта било 60 секунди, за

групта Б-20 секунди, додека на забите на групата Ц не било вршено нагризување на глеѓта. Имало голема разлика во микропропустливоста меѓу групите. Пенетрација на бојата била забележана кај сите заби од групата Ц, и само малку на некои површини од групите А и Б.<sup>41</sup>

Houpt M., Fuks A., Eidelman E., Shey Z.<sup>42</sup> во нивната шестгодишна студија оцениле дека ефективноста на намалувањате на кариесот е 56% како последица од употребата на залевачите. Тие заклучиле дека оклузалните површини кои целосно или парцијално го загубиле залевачот се исто подложни кон кариес и имаат слично ниво на кариес како и оклузалните површини кои не биле третирани со залевач.<sup>42</sup>

Неодамна Griffin S.O, Gray S.K, Malvitz D.M, Gooch B.F.<sup>43</sup> заклучиле дека забите кои целосно или парцијално го изгубиле залевачот не се во поголем ризик да развијат кариес во компарација со забите кои никогаш не биле залеани. Ова најверојатно, сметаат авторите, се должи на адхезивниот агент на оклузалната површина кој останува и после загубата на залевачот.<sup>43</sup>

Микропропустливоста во фисурите била проценувана од страна на Overbo R.C. и Raadal M., 1990 година, во студија во која биле употребени композитен залевач (concise) и гласјономер цемент (Fuji III). Биле залеани 10 пари максиларни премолари кои требало да се екстрактираат од ортодонтски причини. По 14 дена овие залеани премолари биле екстрактирани и анализирани во *in vitro* студија. Голема пропустливост била евидентирана кај забите залеани со гласјономер цемент, додека кај забите со композитен залевач не била забележана маргинална пропустливост<sup>44</sup>.

Garcia-Godoy F. и Gwinnett A.J. во нивната студија за техниката на чистење на фисурите преку гребење на киселината во фисурата, креирана за да ја зголеми површината на глеѓта која ќе се нагризува, после прегледот под електронски микроскоп заклучил дека нема некоја разлика меѓу конвенционалното нагризување и техниката со гребење на киселината во фисурата.<sup>45</sup>

Brown M.R., Foreman F.J., Burgess J.O. и Summit J.B.<sup>46</sup> во ин витро студија ја анализирале способноста на фосфорната киселина во однос на пенетрацијата во оклузалните фисури во зависност од тоа во каква конзистенција е, во форма на гел или во форма на ликвид. Забите биле третирани со 37% гел и 37% ликвидна фосфорна киселина во период од 15 секунди. Примероците биле прегледани под електронски микроскоп. Резултатите не покажале статистички значајна разлика во пенетрацијата на ликидот или гелот. Поради полесното ракување со фосфорната киселина во форма на гел, се препорачува неговата употреба при аплицирањето на различните залевачи.<sup>46</sup>

Во студијата од Perez-Lajarin L. и сор. била проследена маргиналната микропропустливост на два залевачи на фисури, и тоа, Concise од 3M и Dyract seal од Dentsply. 37% фосфорна киселина била применета за нагризување на глеѓта во комбинација со адхезивите-prime и bond. Забите биле сечени и прегледани под микроскоп со зголемување 40X. Concise-от покажал поголема микропропустливост во споредба со компомерот Dyract.<sup>19</sup>

Апликацијата на адхезивниот слој под залевачот индицирал помала микропропустливост во споредба со случаите кога не бил употребен адхезивот.<sup>12</sup> До денешен ден површинското нагризување на глеѓта со слаба киселина (фосфорна киселина 35-37%) е сеуште стандардна метода за подготовка на јамичките и фисурите пред залевањето.<sup>47</sup>

Рetenцијата на залевачот се должи на нискиот вискозитет на материјалот кој сече на нагризанта глеѓ, формирајќи стврднати точки откако завршува процесот на полимеризација.<sup>48</sup>

Апликацијата на 37% фосфорна киселина во времетраење од 15 до 60 секунди резултира со формирање на микроскопски ретентивни површини во емајлот во просек околу 27 микрони во длабочина.<sup>49</sup>

Во студијата спроведена од Perry A.O. и Rueggeberg F.A.<sup>50</sup> бил употребен киселински смолест прајмер наместо конвенционалната фосфорна киселина. Анализата на резултатите покажала поголема појава на микропропустливост. Последните години, наместо техниката на нагризување на глеѓта со фосфорна киселина се прокламира идејата за употреба на само-нагризувачките адхезиви, како што се продуктите од типот 3M, Prompt-L-Pop или Clinpro со Adper-Promp, сличната Enamel-loc. и низа други. За нивото на микропропустливоста кај овие материјали во компарација со конвенционалната метода со нагризување со фосфорна киселина се добиени различни резултати.<sup>50</sup>

Duangthip D. и Lussi A. во нивната студија заклучиле дека кај само-нагризувачките адхезиви има поголема микропропустливост во компарација со традиционалната нагризувачка постапка.<sup>51</sup>

Само-нагризувачките адхезиви не бараат киселинска постапка. Тие ја препарираат глеѓта и генерираат слој кој припојува минерали во хибридната зона.<sup>52</sup>

Perdigao J., во неговото истражување, во 2006 година, ја применел техниката на нагризување на глеѓта со 35% фосфорна киселина пред да биде аплициран само-нагризувачкиот залевач Enamel Loc. Оваа постапка, сигнификативно ја подобрila ретенцијата на залевачот.<sup>52</sup>

Во истражувањето реализирано од Duggal M.S. и сор. направена е компарација на нагризување на глеѓта во различно времетраење, и тоа, од 15, 30, 45 и 60 секунди при што анализата на резултатите покажала дека различното времетраење на нагризување не влијае на ретенцијата на залевачот на оклузалната површина, и дека е доволно нагризување на емајлот во времетраење од само 15 секунди.<sup>53</sup>

Vineet D. и Tandom S., во 2000 година, спровеле компаративна студија за ефективноста меѓу инвазивната и неинвазивната техника на два залевачи: CerebmateF-1 (Kuraray Co LTD Japan) и Fuji ionomer III (GC Corporation, Tokyo, Japan).

Маргиналната адаптација на двата залевачи била проследена под електронски микроскоп. TeethmateF-1 покажал подобар маргинален интегритет, додека инвазивната техника се покажала како подобра во однос на неинвазивната.<sup>54</sup>

Во поедини студии од поново време, се препишуваат одредени негативности на традиционалното нагризување со фосфорна киселина, заради тоа што, деминерализацијата на површината, ја прави глеѓта попорозна и предиспонирана за карies, особено кога деминерализираниот субстрат на глеѓта останува покриен од материјалот кој се употребува како залевач.

За да се надмине оваа ситуација, реализирани се бројни студии за алтернативни методи за третманот на оклузалната површина на глеѓта, како што е *Er: YAG ласер* зрачењето.

Принципот на работа на *Er: YAG ласерот* е „механички“ со микро-експлозии и интензитетното испарување на водата која ја содржат ткивата.

Енергијата од ласерот кој се аплицира на глеѓта зависи од структурата на глеѓта, значи не се употребува големо ласерско зрачење на фрагилен (крхлив) материјал. Енергијата на ласерот во голема мера се абсорбира од страна на глеѓта, компенсирајќи површински модификации, на кој начин се подобрува и му дава дополнително значење на третманот.

Borsato M.C. и сор. заклучиле дека препарацијата на јамичките и фисурите оклузивно само со *Er: YAG ласер* не резултира со оптимална пенетрација на залевачот во нагризуваната оклузална површина. Само ласерското зрачење не може да остварува оптимална пенетрација и ретенција на залевачот.<sup>55</sup>

Dostalova T. и сор. во своето истражување утврдиле дека нагризувањето со *Er: YAG ласер* може да го замени нагризувањето со фосфорна киселина со сличен резултат и без негативното влијание на фосфорната киселина.<sup>56</sup>

Во ин витро студијата на Vijayaraghavan R., Arun Prasad Rao V., Venugopal Reddy N., Krishnakumar R., Sugumaran D.K. и Mohan G.<sup>57</sup> била анализирана микропропустливоста на залевачите кај 20 интактни премолари, екстрагирани од ортодонтски причини. Забите биле третирани со конвенционална метода на нагризување и со *Er: YAG* ласер методата на нагризување, поделени во две групи по 10 заби. На забите од првата група, оклузалната површина била нагризувана со 37% фосфорна киселина додека на забите од втората група, оклузалната површина била нагризувана со аплицирање на *Er: YAG* ласер со 400 mJ за пулс, и 4 пулсации во секунда, на 12 mm далечина од оклузалната површина. Резултатите од студијата покажале дека микропропустливоста на залевачот на забите од втората група била поголема и вредноста била статистички значајна ( $p=0.0041$ , значи  $p<0.01$ ).<sup>57</sup>

Ефектот на примената на флуор профилаксата на микропропусливоста меѓу залевачот и глеѓта била предмет на истражување на *in vitro* студијата спроведена од Ansari G. и сор. (2004)<sup>58</sup>. Во оваа студија, 32 екстрагирани први максиларни премолари соодветни за залевање, биле поделени на две групи, една со извршена флуор профилакса, додека другата група на заби не биле третирани со флуориди. Резултатите покажале сигнификативно поголемо ниво на микропропустливост кај групата на заби кои не биле третирани со флуориди. Авторите заклучиле дека употребата на профилактичната флуоридна паста пред нагризувањето со фосфорна киселина ја редуцира микропропустливоста.<sup>58</sup>

Многу студии го истражувале бенифитот на флуоридите во комбинација со залевачите на фисури. Рано, во развојот на залевачите, било признато дека комбинацијата на залевачот со флуориди треба да има потенцијален бенефит за уште поголема заштита од денталниот кариес.

Во двегодишна клиничка евалуација на залевачот на фисури кој содржи флуор (Heliosal-F) кај децата на школска возраст, 431 заб бил залеан. Кај 77% била

зележана целосна ретенција на залевачот, кај 22% залевачот бил парцијално изгубен, а кај 1% целосно изгубен.<sup>59</sup>

Во друго истражување, спроведено со залевачот Helioseal-F, по една година клиничко тестирање не се покажала значајна разлика во ретенционата стапка во одредба со конвенционалните залевачи без флуориди.<sup>60</sup>

Во истражувањето од García-Godoy F., Abarzua I., De Goes M.F., Chan D.C.<sup>61</sup> за ослободувањето на флуорот од залевачите на фисури, се покажало дека сите тестираны флуоридирани залевачи на фисури ослободувале флуор во периодот кога бил извршен тестот. Сепак, најголемата количина на флуориди била ослободена во првите 24 часа со забележлив пад вториот ден ибавно опаѓање во наредните дни.<sup>61</sup>

Материјалите кои се познати по нивната главна способност на ослободување флуориди се гласјономерните залевачи. Но, речиси ниедна студија не ја подржува тврдјата за користење на гласјономер залевачите повеќе од композитните залевачи. Најчестите залевачи, гласјономерните залевачи, иако се материјали кои претставуваат извороари на флуориди, не ги исполнуваат критериумите на маргиналната кропропустливост и ретенцијата.

Birkenfeld L.H. и Schulman A. препорачуваат нагризување на оклузалната врлина на глейта пред апликацијата на гласјономер залевачот, затоа што оваа стапка ја подобрува врската глей-гласјономер, се намалува маргиналната пропустливост<sup>62</sup>, но ова е спротивно на инструкциите дадени од производителите на гласјономер цементите.

Во истражувањето на Boksman L., Grafton D.R., Mc Cutcheon E., Plotzke O.B. спроведено во тек на шест месеци била анализирана стапката на целосната ретенција за залевачите Concise i Fuji III. Резултатите покажале целосна ретенција 92% од Concise-бел смолестиот залевач и 2% за Fuji III-гласјономерен залевач, што укажува дека рутинската употреба на Fuji III е несигурна.<sup>63</sup>

Ovrebo R.C. и Raadal M., заклучиле дека, не само што Fuji III има слаба ретенција во фисурите, но и во случај на целосна ретенција со оклузалната површина тој дозволува маргинална пропустливост.<sup>64</sup>

Во студијата на Mejare I. и Mjör I.A., 61% од гласјономерните залевачи биле загубени во период од 6 до 12 месеци и 84% за период од 30 до 36 месеци. Иако било бележано целосно губење на гласјономерниот залевач, во поголем дел на оклузалните површини биле останати траги од залевачот, и тоа, дури кај 93% од нив. Кај композитните залевачи стапката на целосна ретенција била 90% за период од 4,5 до 5 години. Дентален кариес бил детектиран кај 5% (8 површини) од површините залеани со композитен залевач додека без кариес биле сите оклузални површини кои беа залеани со гласјономер. Кај 6 оклузални површини од сите 8, денталниот кариес бил детектиран после 6 до 12 месеци, што веројатно е многу ранко време за да бидеме сигурни дека кариесот не бил присутен во времето кога бил аплициран залевачот<sup>65</sup>. Оваа студија често се спомнува како доказ дека, и покрај слабата ретенција, гласјономерните залевачи се корисни во превенцијата на денталниот кариес.

Јасно е дека ефектот на гласјономерните залевачи во превенцијата на денталниот кариес зависи од две компоненти, од ретенцијата на залевачот и особноста за ослободување на флуор.<sup>66</sup>

Serpa L. и Forss H. оцениле дека фисурите залеани со гласјономер се повеќе испаднати на деминерализацијата на нетретирани фисури и после загубата на гласјономерниот залевач. Ова, најверојатно се должи, сметаат истражувачите, на комбинираниот ефект од ослободувањето на флуоридите и остатокот од материјалот на фисурата.<sup>67</sup>

Keug J. и сор., во студијата спроведена во 2013 година, со цел да се испита и разлика во микропропустливоста меѓу три различни материјали за залевање на фисури, примениле 120 екстрактирани премолари поделени во три групи. Првата група ја сочинувале заби залевани со композитен залевач на фисури (Elosal-F), втората група на заби биле залеани со компомер (Komprerglass flow),

дека за третата група на премолари бил употребен гласјономерен цемент (Fuji-II) како залевач на фисури. Залевањето било спроведено според инструкциите на производителот. Како најсоодветен материјал, кој покажал најмал степен на микропропустливост, се покажал композитниот залевач, компомерот дал позитивни резултати, додека гласјономерниот залевач покажал сигнификатна микропропустливост во споредба со двете други групи.<sup>68</sup>

Pardi V. и сор. спровеле ин витро студија за микропропустливоста на различни материјали (Delton, Filtek Flow, Dyract Flow и Vitremer) применети како залевачи на фисури. При тоа, анализирани биле 56 екстрактирани заби, поделени во четири групи. Нивните резултати говорат дека течниот композит, течниот компомер и специфираниот гласјономер поставени во оклузалните фисури и јамички покажале слична маргинална пропустливост како композитниот залевач.<sup>69</sup>

Во ин витро студијата на Марковиќ Д. и сор. за проценка на микропропустливоста, адаптацијата и клиничката ефикасност на два вида залевачи на фисури (Heliosal F и Fuji triage) било заклучено дека ниеден од тестираните материјали не може да ја превенира пенетрацијата на бојата меѓу глеѓта и залевачот, но композитните залевачи демонстрираат подобра рetenција. Двата изпитувани материјали се покажале како ефективни во превенција на денталниот прес и може да се препорачаат за користење како залевачи на фисури.<sup>70</sup>

Khanal S. и сор., во своето истражување направиле евалуација на микропропустливоста и адаптацијата на гласјономерен цемент (GC, Fuji VII) и композитен залевач (Fissurit-F, Voco), со примена на инвазивна и неинвазивна техника. Кaj 100 некариозни премолари, во ин витро услови биле аплицирани залевачите за анализа на микропропусливоста откако забите биле потопени во 5% Р на метиленско плаво, сечени буко-лингвално и гледани под стереомикроскоп. Композитниот залевач се покажал супериорен во однос на степенот на

микропропустливоста иако адаптацијата била малку подобра кај гласјономерниот  
смент употребен како залевач.<sup>71</sup>

### **3. МОТИВ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО**

Способноста за маргинална адаптација на залевачите е екстремно важен фактор во превенирањето на денталниот кариес. Неуспехот на маргиналната адаптација води до маргинална пропустливост, значи премин на бактерии, течности, молекули и јони меѓу глеѓта и залевачот создавајќи можност за развој на дентален кариес под залевачот. Регенцијата и добрата адаптација на залевачот со плазмалната површина на глеѓта се од суштинско значање за нивниот успех. Токму поради тоа, мотив за нашето истражување беше да добиеме сопствени резултати за микропропустливоста на различни материјали употребени како залевачи на фисури.

#### **4. ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО**

Целта на овој труд е да се оцени и спореди микропропустливоста и пенетрацијата во фисурите на три различни материјали употребени како залевачи на фисури, кај 60 екстрагирани интактни премолари и молари, без било какви прасутни структурни аномалии, со ортодонтска индикација за екстракција, поделени на четри групи. Првата група ја сочинуваа заби кои беа залеани со композитен залевач (Heliosal-F, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein) нагризувани со 37 % атмосферна киселина, втората група ја сочинуваат заби кои, исто така, беа залеани со композитен залевач (Heliosal-F, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein) нагризувани со индикација на лазерско зрачење со Fotona Light Walker Laser, третата група на заби беа залеани со гласјономерен цемент (GC Fuji Triage, GC Corporation Tokyo, Japan), а четвртата група на заби беа залеани со компомер (Dyract® XP, DENTSPLAY De Trey GmbH Konstanz, Germany).

#### ГЛАВНА ХИПОТЕЗА:

Композитните и компомерните залевачи во споредба со гласјономерните залевачи покажуваат подобри резултати од аспект на адаптацијата и рetenцијата со илузулната површина на глеѓта, а аналогно на тоа, и помала микропропустливост.

#### РАБОТНИ ХИПОТЕЗИ:

1. Композитниот залевач, компомерниот материјал, како и гласјономер цементот применети како залевачи покажуваат различен степен на пенетрација на боја односно на микропропустливост.
2. Композитниот залевач покажува најнизок степен на микропропустливост.
3. Постои разлика во степенот на пенетрација на боја кај забите од првата и втората испитувана група (залеани со композитен залевач) во зависност од

припремата на емајлот односно нагризување со 37% ортофосфорна киселина и обработка на емајлот со апликација на ласерско зрачење.

4. Компомерниот материјал применет како залевач покажува мала микропропустливост.
5. Гласјономерниот цемент применет како залевач покажува поизразена микропропустливост во однос на композитниот залевач и компомерниот материјал применет како залевач.
6. Постои разлика во микропропустливоста меѓу композитниот залевач и компомерниот материјал применет како залевач.

## **5. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОД НА РАБОТА**

За реализација на поставената цел, спроведовме ин витро истражување во кое беа употребени 60 екстрагирани премолари и трети молари без карies и присутни структурни аномалии, без реставрации, со ортодонтска индикација за екстракција. По екстракцијата забите беа чувани во физиолошки раствор.

Примерокот на екстрагирани заби беше поделен во четри групи:

- Првата група ја сочинуваа 15 заби на кои им беше аплициран флуориран композитен залевач Heliosal-f, (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein), нагризувани со 37 % фосфорна киселина
- Втората група ја сочинуваа 15 заби на кои им беше аплициран флуориран композитен залевач Heliosal-f, (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein), нагризувани со апликација на ласерско зрачење.
- GC Fuji Triage, (GC Corporation Tokyo, Japan) флуориден гласјономерен залевач е употребен за залевање на фисурите на 15 заби кои ја сочинуваат третата група.
- Dyract® XP, (DENTSPLAY De Trey GmbH Konstanz, Germany) компомер е употребен за залевање на фисурите на 15 заби од четвртата група.

Материјалите употребени како залевачи беа аплицирани на фисурите согласно инструкциите на производителот, со исклучок на втората група, каде заместо нагризување со 37% ортофосфорна киселина се спроведе обработка на емајлот со апликација на ласерско зрачење со Fotona Light Walker Laser (Er: Yag Laser) со јачина од 6W, енергија за пулс од 300 mJ и фреквенција од 20 Hz.

За анализа на микропропустливоста, во првата фаза, од забите беа одстранети сите наслаги со нефлуорирана паста за професионална употреба, испрани со млаз од вода, направена тоалета со хидроген пероксид 3% р-р, после што

изсушени и спремни за апликација на залевачите, според препораките на производителите на материјалите кои ги употребивме:

1. На оклузалната површина на забите од **првата група** аплициравме 37% фосфорна киселина во времетраење од 30 секунди, која се исплакнува со млаз вода, се суши со пустер, се аплицира композитниот материјал HELIOSEAL-F со помош на канила, за на крај да се фотополимеризира 20 секунди со халогена лампа Bonart art-L2.
2. Оклузалната површина на забите од **втората група** беше обработена со ласерско зрачење со Fotona Light Walker Laser (Er: Yag Laser) со јачина од 6W, енергија за пулс од 300 mJ и фреквенција од 20 Hz. По зрачењето забите ги сушевме со компресиран ваздух и директно со помош на канила аплициравме HELIOSEAL-F како кај забите од првата група.
3. На оклузалната површина на забите од **третата група** аплициравме GC DENTIN CONDITIONER во времетраење од 20 секунди. Оклузалната глеѓ ја сушевме нежно, да има изглед на влажна површина. Се меша правот и ликвидот на гласјономер цементот GC FUJI TRIAGE во однос 1.8/1 со пластична шпатула и се аплицира директно во фисурите.
4. На оклузалната површина на забите од **четвртата група** аплициравме Prime&Bond NT во времетраење од 20 секунди, со пустер го отстранивме вишокот од Prime&Bond NT и ги фотополимеризиравме во тек на 10 секунди. После подготовката на оклузалната глеѓ аплициравме DYRACT XP компомер кој го фотополимеризираме 20 секунди со халогена лампа Bonart art-L2 со бранови околу 400 nm.

Забите ги сечевме во предел на вратот и ги затворавме со црвен восок со цел не дојде до навлегување на бојата. Целата забна површина се обложува со лак за скти со исклучок на 1 mm прозорче околу маргините на залевачот. Забите се

стават 24 часа во 2% р-р на метиленско плаво, за потоа да се исплакнат со вода. Дијамантен диск се употребува да се направи буко-лингвална секција на забите. Дробиме секции (делови) од 2 mm дебелина од секој заб кои потоа ги испитувавме под бинокуларен микроскоп на 40 X зголеменост и фотографиравме со дигитална камера со зголемување до 8X за да се процени микропропусливоста и пенетрацијата на залевачот во фисурите.<sup>72</sup> Маргиналната пенетрација на бојата ја детерминиравме на 4 нивоа како што е описано од страна на авторите *Overbo R.C.* и *Kaada M.*<sup>13</sup>, при што:

### **МАРГИНАЛНА ПРОПУСЛИВОСТ**

0 - нема пенетрација на боја

1 - пенетрација до половина на должината на залевачот

2 - пенетрација поголема од половината, не вклучувајќи ја базата на фисурата

3 - пенетрација во базата на фисурата

Пенетрацијата на залевачот во фисурите ја детерминиравме на две нивоа, тако што е описано од страна на *Navin H.K.*<sup>72</sup>, при што:

### **ПЕНЕТРАЦИЈА НА ЗАЛЕВАЧОТ ВО ФИСУРИТЕ**

0 - пенетрација на залевачот до дното на фисурата

1 - некомплетна пенетрација на залевач


**Материјали и постапки прикажани преку фотографии:**



**ФОТО 1:** Компомерен материјал: Dyract XP, (DENTSPLAY De Trey GmbH Konstanz, Germany)



**ФОТО 2:** Адхезив PRIME&BOND NT



**ФОТО 3:** Оклузални површини третирани со паста DETARTRINE пред аплицирањето на DYRACT XP




ФОТО 4: Залеани фисури со DYRACT XP




ФОТО 5: GC Fuji Triage, (GC Corporation Tokyo, Japan), Глас-јономерен цемент




ФОТО 6: Оклузална глеф третирана со DENTIN CONDITIONER



ФОТО 7: Залеани фисури со глас-јономерен цемент FUJI TRIAGE




ФОТО 8: Целата забна површина е покриена со лак за нокти. Освен 1мм прозорче околу маргините на залевачот






ФОТО 9: Третирани фисури со Er: YAG Laser и залеани со композитен материјал Heliosal-f, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein)



**ФОТО 10:** Залеаните заби после натопувањето во 2% метиленско плаво во времетраење од 24 часа



**ФОТО 11:** Постапката на сечење на секции во дебелина од 2 мм за оценување на пенетрацијата на бојата и залевачот.



**ФОТО 12:** Паста за професионална употреба ДЕТАРТРИН

## 5.1 СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА

Анализата на податоците изведена е во статистички програм:

Statistica 7.1 for Windows

Применети се следните методи:

1. Во анализата на сериите со атрибутивни белези одредувани се проценти на структура (%);
2. Кај сериите со нумерички белези изработена е Descriptive Statistics (Mean; Std.Deviation;  $\pm 95,00\%$ CI; Minimum; Maximum);
  - 2.1 Дистрибуцијата на податоците тестирана е со: Kolmogoro-Smirnov test; Lilliefors test; Shapiro-Wilks test (p);
  3. Разликата во микропропустливост помеѓу четирите групи на заби тестирана е со Kruskal-Wallis ANOVA test (H);
    - 3.1 Разликата во микропропустливост помеѓу две групи на заби тестирана е со Mann-Whitney U Test (Z);
  4. Разликата во пропорциите кај дистрибуцијата: Маргинална пропустливост & Пенетрација на залевачот во фисурата, тестирана е со co t- test - independent samples (t) i Mann-Whitney U Test (Z);
  5. Разликата во пропорциите кај дистрибуцијата: Форма на фисури & Пенетрација на залевачот во фисурата, тестирана е со t- test - independent samples (t);
    - 5.1 Разликата во застапеноста на пенетрацијата на залевачот до дното на фисурата(0) во однос на застапеноста на некомплетната пенетрација на залевачот (1) тестирана е со Difference between two proportions (p);

6. Разликата во пропорциите кај дистрибуцијата: Форма на фисура & Микропропустливост, тестирана е со Kruskal-Wallis ANOVA test (H).

Сигнификантноста е одредувана за  $p<0,05$ .

Податоците се табеларно и графички прикажани.


## **6. РЕЗУЛТАТИ**

## 1. Микропропустливост на материјали употребени како залевачи на фисури

Првата група ја сочинуваат заби кои беа залеани со композитен залевач Helioseal-F, (Vivadent AG, Liechtenstein), нагризувани со 37,00% фосфорна киселина. Кај 10 (66,67%) заби нема пенетрација на боја (скор 0), кај 2 (13,3%) заби утврдена е пенетрација на боја до половина на долнината на залевачот (скор 1), додека кај 3 (20,00%) заби утврдена е пенетрација на боја во базата на фисурата (скор 3) (табела 1. и графикон 1).

Табела 1. Микропропустливост / Група 1

Скор	Број	Кумулативен број	Процент (%)	Кумулативен процент
0	10	10	66,67	66,67
1	2	12	13,33	80,00
3	3	15	20,00	100,00
Missing	0	15	0,00	100,00




**Графикон 1. Микропропусливост / Група 1**

На табела 1.1 и графикон 2. прикажана е дескриптивна статистика на микропропусливоста кај забите од група 1. Микропропусливоста кај забите од група 1 варира во интервалот  $0,73 \pm 1,22$ ;  $\pm 95,00\%$  Конфиденс интервал: 0,06-1,41; минималната вредност изнесува 0, а максималната вредност изнесува 3.

**Табела 1.1 Микропропусливост / Група 1 / Дескриптивна статистика**

	N	Просечна вредност	Конфиденс -95,00%	Конфиденс +95,00%	Минимум	Максимум	Стд.Дев
Група 1	15	0,73	0,06	1,41	0	3	1,22




Графикон 2. Микропропустливост / Група 1 / Дескриптивна статистика

Втората група ја сочинуваат заби кои беа залеани со композитен залевач Heliosal-F, (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein), нагризувани со апликација на ласерско зрачење. Кaj 10 (66,67%) заби нема пенетрација на боја (скор 0), кaj 1 (6,67%) заб утврдена е пенетрација на боја до половина на должината на залевачот (скор 1), кaj 2 (13,33%) заби утврдена е пенетрација на боја поголема од половината на должината на залевачот, не вклучувајќи ја базата на фисурата (скор 2), а кaj 2 (13,33%) заби утврдена е пенетрација на боја во базата на фисурата (скор 3) (табела 2. и графикон 3.).

**Табела 2. Микропропусливост / Група 2**

Скор	Број	Кумулативен број	Процент	Кумулативен процент
0	10	10	66,67	66,67
1	1	11	6,67	73,33
2	2	13	13,33	86,67
3	2	15	13,33	100,00
Missing	0	15	0,00	100,00




**Графикон 3. Микропропусливост / Група 2**

На табела 2.1 и графикон 4. прикажана е дескриптивна статистика на микропропустливоста кај забите од група 2. Микропропустливоста кај забите од

група 2 варира во интервалот  $0,73 \pm 1,16$ ;  $\pm 95,00\%$  Конфиденс интервал: 0,09-1,38; минималната вредност изнесува 0 а максималната вредност изнесува 3.

**Табела 2.1 Микропропускливоносӣ / Група 2 / Дескриптивна статистика**

	N	Просечна вредност	Конфиденс -95,00%	Конфиденс +95,00%	Минимум	Максимум	Стд.Дев
Група 2	15	0,73	0,09	1,38	0	3	1,16




**Графикон 4. Микропропускливоносӣ / Група 2 / Дескриптивна цитатистика**

Третата група ја сочинуваат заби кои бе залеани со гласјономерен цемент cement GC Fuji Triage, (GC Corporation Tokyo, Japan), со апликација на GC Dentin conditioner. Кај 3 (20%) заби нема пенетрација на боја (скор 0), кај 1 (6.67%) заби утврдена е пенетрација на боја до половина на должината на залевачот (скор 1), кај 3 (20%) заби утврдена е пенетрација на боја поголема од половината на должината на залевачот / не вклучувајќи ја базата на фисурата (скор 2), додека кај 8 (53.33%) заби утврдена е пенетрација на боја на базата на фисурата (скор 3) (табела 3. и графикон 5.).

**Табела 3. Микроірусилоси / Група 3**

Скор	Број	Кумулативен број	Процент	Кумулативен процент
0	3	3	20,00	20,00
1	1	4	6,67	26,67
2	3	7	20,00	46,67
3	8	15	53,33	100,00
Missing	0	15	0,00	100,00




**Графикон 5. Микропропусливост / Група 3**

На табела 3.1 и графикон 6. прикажана е дескриптивна статистика на микропропусливоста кај забите од група 3. Микропропусливоста кај забите од група 3 варира во интервалот  $2,07 \pm 1,22$ ;  $\pm 95,00\%$  Конфиденс интервал: 1,39-2,74; минималната вредност изнесува 0 а максималната вредност изнесува 3.

**Табела 3.1 Микропропусливост / Група 3 / Дескриптивна статистика**


	N	Просечна вредност	Конфиденс -95,00%	Конфиденс +95,00%	Минимум	Максимум	Стд.Дев.
Група 3	15	2,07	1,39	2,74	0	3	1,22



Четвртата група ја сочинуваат заби кои беа залеани со компомер Dyract® XP, (DENTSPLAY De Trey GmbH Konstanz, Germany), со апликација на Prime&Bond NT. Кај 9 (60%) заби нема пенетрација на боја (скор 0), кај 3 (20%) заби утврдена е пенетрација на боја до половина на дужината на залевачот (скор 1) а кај 3 (20%) заби утврдена е пенетрација на боја на базата на фисурата (скор 3) (табела 4. и графикон 7).

**Табела 4. Микро $\bar{r}$ о $\bar{r}$ и $\bar{u}$ с $\bar{t}$ ливос $\bar{t}$  / Група 4**

Скор	Број	Кумулативен број	Процент	Кумулативен процент
0	9	9	60,00	60,00
1	3	12	20,00	80,00
3	3	15	20,00	100,00
Missing	0	15	0,00	100,00




**Графикон 7. Микро $\bar{r}$ о $\bar{r}$ и $\bar{u}$ с $\bar{t}$ ливос $\bar{t}$  / Група 4**

На табела 4.1 и графикон 8. прикажана е дескриптивна статистика на микропропустливоста кај забите од група 4. Микропропустливоста кај забите од група 4 варира ви интервалот  $0,80 \pm 1,21$ ;  $\pm 95,00\%$  Конфиденс интервал: 0,13-1,47; минималната вредност изнесува 0 а максималната вредност изнесува 3.

СРЕДНА ВРЕДНОСТ НА МИКРОПРОСЛУШКА ПРИ ОБРАЗУВАНИЕ ВЪРХУ МАСИЧНАТА СЪСТАВКА  
САЩ АМЕРИКАНСКИ ДАННИЦИ.

**Табела 4.1 Микропропустливост / Група 4 / Дескриптивна статистика**

	N	Просечна вредност	Конфиденс -95,00%	Конфиденс +95,00%	Минимум	Максимум	Стд.Дев.
Група 4	15	0,80	0,13	1,47	0	3	1,21



**Графикон 8. Микропропустливост / Група 4 / Дескриптивна статистика**

#### 4 Разлика во микропропустливоста меѓу групи

За  $H=10,75$  и  $p<0,05(p=0,01)$  постои значајна разлика во микропропустливоста меѓу четирите групи на заби (Табела 5).

**Табела 5. Разлика во микропропустливоста помеѓу групите**

Група	Код	N	Сума на рангови
Група 1	1	15	394,50
Група 2	2	15	390,00
Група 3	3	15	631,50
Група 4	4	15	414,00

За  $Z=0,02$  и  $p>0,05(p=0,98)$  нема значајна разлика во микропропустливоста меѓу забите од првата група (залеани со композитен залевач / нагризување со 37% ортофосфорна киселина) и забите од втората група (залеани со композитен залевач / апликација со ласерско зрачење) ( Табела 5.1).

**Табела 5.1 Разлика во микропропустливоста помеѓу група 1 & група 2**

	Rank Sum Група 1	Rank Sum Група 2	U	Z	p-level	N Група 1	N Група 2
Скор	233,00	232,00	112,00	0,02	0,98	15	15

За  $Z=-2,38$  и  $p<0,05(p=0,02)$  постои значајна разлика во микропропустливоста меѓу забите од првата група(залеани со композитен залевач / нагризување со 37% ортофосфорна киселина) и забите од третата група (залеани со гласјономерен цемент). Имено, микропропустливоста кај забите од третата група е значајно поголема (табела 5.2).

**Табела 5.2 Разлика во микропропустливоста помеѓу група 1 & група 3**

	Rank Sum Група 1	Rank Sum Група 3	U	Z	p-level	N Група 1	N Група 3
Скор	175,00	290,00	55,00	-2,38	0,02	15	15

За  $Z=-0,25$  и  $p>0,05(p=0,80)$  нема значајна разлика во микропропустливоста меѓу забите од првата група (залеани со композитен залевач / нагризување со 37% ортофосфорна киселина) и забите од четвртата група (залеани со компомер). Микропропустливоста кај забите од четвртата група е поголема во однос на микропропустливоста кај забите од првата група, меѓутоа разликата не е значајна (табела 5.3).

**Табела 5.3 Разлика во микропропустливоста помеѓу група 1 & група 4**

	Rank Sum Група 1	Rank Sum Група 4	U	Z	p-level	N Група 1	N Група 4
Скор	226,50	238,50	106,50	-0,25	0,80	15	15

За  $Z=-2,53$  и  $p<0,05$  ( $p=0,01$ ) постои значајна разлика во микропропустливоста меѓу забите од втората група (залеани со композитен залевач / апликација со ласерско зрачење) и забите од третата група (залеани со гласјономерен цемент). Имено, микропропустливоста кај забите од третата група е значајно поголема (Табела 5.4).

**Табела 5.4 Разлика во микропропустливоста помеѓу група 2 & група 3**

	Rank Sum Група 2	Rank Sum Група 3	U	Z	p-level	N Група 2	N Група 3
Скор	171,50	293,50	51,50	-2,53	0,01	15	15

За  $Z=-0,25$  и  $p>0,05$  ( $p=0,80$ ) нема значајна разлика во микропропустливоста меѓу забите од втората група (залеани со композитен залевач / апликација со ласерско зрачење) и забите од четвртата група (залеани со компомер). Микропропустливоста кај забите од четвртата група е поголема во однос на

микропропустливоста кај забите од втората група, меѓутоа разликата не е значајна (табела 5.5).

**Табела 5.5 Разлика во микропропустливоста помеѓу група 2 & група 4**

	Rank Sum Група 2	Rank Sum Група 4	U	Z	p-level	N Група 2	N Група 4
Скор	226,50	238,50	106,50	-0,25	0,80	15	15

За  $Z=-2,30$  и  $p<0,05$  ( $p=0,02$ ) постои значајна разлика во микропропустливоста меѓу забите од третата група (залеани со гласјономерен цемент) и забите од четвртата група (залеани со компомер). Имено, микропропустливоста кај забите од третата група е значајно поголема (табела 5.6).

**Табела 5.6 Разлика во микропропустливоста помеѓу група 3 & група 4**

	Rank Sum Група 3	Rank Sum Група 4	U	Z	p-level	N Група 3	N Група 4
Скор	288,00	177,00	57,00	2,30	0,02	15	15

## **2. Маргинална пропустливост & Пенетрација на залевачот во фисурата**

На Табела 6. прикажана е дистрибуција на податоци кои се однесуваат на маргиналната пропустливост на боја и пенетрација на залевачот во фисурата кај забите од група 1. Кај 10 (66.67%) заби нема пенетрација на боја (скор 0), од нив кај 5 (33,33%) заби утврдана е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0), додека кај 5 (33.33%) заби утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1). Кај 2 (13.33%) заби има пенетрација на боја до половина од должината на залевачт

(скор 1), кај 2-та (13,33%) заби утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1). Кај 3 (20%) заби утврдена е пенетрација на боја во базата на фисурата (скор 3), од нив кај 2 (13,33%) заби утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0) а кај 1 (6,67%) заби утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1).

Ако се земе во предвид наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на маргиналната пропустливост на боја и пенетрација на залевачот во фисурата кај забите од група 1 за  $t=-0,18$  и  $p>0,05$  ( $p=0,87$ ) нема значајна разлика. Застапеноста на некомплетната пенетрација на залевачот (1) е поголема во однос на застапеноста на пенетрацијата на залевачот до дното на фисурата (0), меѓутоа разликата не е сигнификантна /  $p>0,05$  ( $p=0,40$ ).

**Табела 6. Маргинална пропустливост & Пенетрација на залевачот во фисурата /  
Група 1**

	Микропропустливоста	Пенетрација		Вкупно
		0	1	
Број	0	5	5	10
%		33,33%	33,33%	66,67%
Број	1	0	2	2
%		0,00%	13,33%	13,33%
Број	3	2	1	3
%		13,33%	6,67%	20,00%
Број	Вкупно	7	8	15
%		46,67%	53,33%	

На табела 7. прикажана е дистрибуција на податоци кои се однесуваат на маргиналната пропустливост на боја и пенетрација на залевачот во фисурата кај забите од група 2. Кај 10 (66,67%) заби нема пенетрација на боја (скор 0), од нив кај 7 (46,67%) заби утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0) а кај 3 (20,00%) заби утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот 91). Кај 1 (6,67%) заб има пенетрација на боја до половината на должината на залевачот (скор 1), кај забот утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0). Кај 2 (13,33%) заби утврдена е пенетрација на боја поголема од половината на должината на залевачот / не вклучувајќи ја базата на фисурата (скор 2), од нив кај 1 (6,67%) заб утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0) а кај 1 (6,67%) заб утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1). Кај 2 (13,33%) заби утврдена е пенетрација на боја во базата на фисурата (скор 3), од нив кај 1 (6,67%) заб утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0), а кај 1 (6,67%) заб утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1).

Ако се земе во предвид наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на маргиналната пропустливост на боја и пенетрација на залевачот во фисурата кај забите од група 2 за  $Z=0,58$  и  $p>0,05$  ( $p=0,56$ ) нема значајна разлика. Застапеноста на пенетрацијата на залевачот до дното на фисурата (0) е поголема во однос на застапеноста на некомплетната пенетрација на залевачот (1), меѓутоа разликата хе е сигнификантна /  $p>0,05$  ( $p=0,12$ ).

*Табела 7. Маргинална пропускливоост & Пенетрација на залевачот во фисурата /  
Група 2*

Микропропусливоста	Пенетрација			Вкупно
	0	1	Вкупно	
Број 0	7	3	10	
%	46,67%	20,00%	66,67%	
Број 1	1	0	1	
%	6,67%	0,00%	6,67%	
Број 2	1	1	2	
%	6,67%	6,67%	13,33%	
Број 3	1	1	2	
%	6,67%	6,67%	13,33%	
Број Вкупно	10	5	15	
%	66,67%	33,33%		

На табела 8. прикажана е дистрибуција на податоци кои се однесуваат на оригиналната пропусливост на боја и пенетрација на залевачот во фисурата кај љубите од група 3. Кај 3 (20%) заби нема пенетрација на боја (скор 0), кај 3-те (20%) заби утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0). Кај 1 (6,67%) има пенетрација на боја до половината на должината на залевачот (скор 1), кај њбог утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1). Кај 3 (20%) заби утврдена е пенетрација на боја поголема од половината на должината на залевачот / не вклучувајќи ја базата на фисурата (скор 2), од нив кај 2 (13,33%) заби утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0) а кај 1 (6,67%) заби утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1). Кај 8 (53,33%) заби утврдена е пенетрација на боја во базата на фисурат (скор 3), од нив кај 5 (33,33%) заби утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0) а кај 3 (20%) заби утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1).

Ако се земе во предвид наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на маргиналната пропустливост на боја и пенетрацијата на залевачот во фисурата кај забите од група 3 за  $t=1,03$  и  $p>0,05$  ( $p=0,34$ ) нема значајна разлика. Застапеноста на пенетрацијата на залевачот до дното на фисурата (0) е поголема во однос на застапеноста на некомплетната пенетрација на залевачот (1), меѓутоа разликата не е сигнификантна /  $p>0,05$  ( $p=0,12$ ).

**Табела 8. Маргинална пропустливост & Пенетрација на залевачот во фисурата / Група 3**

	Микропропустливоста	Пенетрација		Вкупно
		0	1	
Број	0	3	0	3
%		20,00%	0,00%	20,00%
Број	1	0	1	1
%		0,00%	6,67%	6,67%
Број	2	2	1	3
%		13,33%	6,67%	20,00%
Број	3	5	3	8
%		33,33%	20,00%	53,33%
Број	Вкупно	10	5	15
%		66,67%	33,33%	

На табела 9. прикажана е дистрибуција на податоци кои се однесуваат на маргиналната пропустливост на боја и пенетрација на залевачот во фисурата кај забите од група 4. Кај 9 (60,00%) заби нема пенетрација на боја (скор 0), од нив кај 5 (33,33%) заби утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0) а кај 4 (26,67%) заби утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1). Кај 3 (20%) заби има пенетрација на боја до половината на должината на залевачот (скор 1), кај 2 (13,33%) заби тврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0) а кај 1

(6,67%) заб утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1). Кaj 3 (20%) заби утврдена е пенетрација на боја во базата на фисурата (скор 3), од нив кaj 2 (13,33%) заби утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0) а кaj 1 (6,67%) заб утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1).

Ако се земе во предвид наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на маргиналната пропустливост на боја и пенетрацијата на залевачот во фисурата кај забите од група 4 за  $Z=1,09$  и  $p>0,05$  ( $p=0,28$ ) неме значајна разлика. Застапеноста на пенетрацијата на залевачот до дното на фисурата (0) е поголема во однос на застапеноста на некомплетната пенетрација на залевачот (1), меѓутоа разликата не е сигнификантна  $p>0,05$  ( $p=0,23$ ).

**Табела 9. Маргинална пропустливост & Пенетрација на залевачот во фисурата /  
Група 4**

	Микропропустливоста	Пенетрација		Вкупно
		0	1	
Број	0	5	4	9
%		33,33%	26,67%	60,00%
Број	1	2	1	3
%		13,33%	6,67%	20,00%
Број	3	2	1	3
%		13,33%	6,67%	20,00%
Број	Вкупно	9	6	15
%		60,00%	40,00%	

### **3. Форма на фисури & Пенетрација на залевачот во фисурата**

На табела 10. прикажана е дистрибуција на податоци кои се однесуваат на формата на фисурите и пенетрација на залевачот во фисурата кај забите од група 1. На графикон 9. прикажани се регистрираните форми на фисури во група 1. Кaj 7

(46,67%) заби утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0), од нив кај 3 (20,00%) заби регистрирана е U форма на фисура, а кај 4 (26,67%) заби регистрирана е V форма на фисура.

Кај 8 (53,33%) заби утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1), од нив кај 7 (46,67%) заби регистрирана е Y форма на фисура, додека кај 1 (6,67%) заби регистрирана е U форма на фисура.

Ако се земе во предвид наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на формата на фисурите и пенетрација на залевачот во фисурата кај забите од група 1 за  $t=-0,13$  и  $p>0,05$  ( $p=0,90$ ) нема значајна разлика. Застапеноста на некомплетната пенетрација на залевачот (1) е поголема во однос на застапеноста на пенетрацијата на залевачот до дното на фисурата (0), меѓутоа разликата не е сигнификантна /  $p>0,05$  ( $p=0,40$ ).

**Табела 10. Форма на фисури & Пенетрација на залевачот во фисура/Група 1**

Пенетрација	Форма на фисури			Вкупно
	Y	U	V	
Број	0	3	4	7
%	0,00%	20,00%	26,67%	46,67%
Број	1	7	1	8
%	46,67%	6,67%	0,00%	53,33%
Број	Вкупно	7	4	15
%		46,67%	26,67%	26,67%



*Графикон 9. Форма на фисури & Пенетрација на залевачот во фисурата / Група 1*

На табела 11. прикажана е дистрибуција на податоци кои се однесуваат на формата на фисурите и пенетрација на залевачот во фисурата кај забите од група 2. На графикон 10. прикажани се регистрираните форми на фисури во група 2. Кај 10 (66,67%) заби утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0), од нив кај 7 (46,67%) заби регистрирана е U форма на фисура, додека кај 3 (20, 00%) заби регистрирана е V форма на фисура.

Кај 5 (33,33%) заби утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1), од нив кај 3 (20,00%) заби регистрирана е V форма на фисура а кај 2 (13,33%) заби регистрирана е Y форма на фисура.

Ако се земе во предвид наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на формата на фисурите и пенетрацијата на залевачот во фисурата кај

забите од група 2 за  $t=0,75$  и  $p>0,05$  ( $p=0,49$ ) нема значајна разлика. Застапеноста на пенетрацијата на залевачот до дното на фисурата (0) е поголема во однос на застапеноста на некомплетната пенетрација на залевачот (1), меѓутоа разликата не е сигнификантна /  $p>0,05$  ( $p=0,12$ ).

**Табела 11.** *Форма на фисури & Пенетрација на залевачот во фисурата / Група 2*

	Пенетрација	Форма на фисура			Вкупно
		U	V	Y	
Број	0	7	3	0	10
%		46,67%	20,00%	0,00%	66,67%
Број	1	0	3	2	5
%		0,00%	20,00%	13,33%	33,33%
Број	Вкупно	7	6	2	15
%		46,67%	40,00%	13,33%	

*Форми на фисури & Пенетрација на залевачот во фисурата / Група 2*



**Графикон 10.** *Форма на фисури & Пенетрација на залевачот во фисурата / Група 2*

На табела 12. прикажана е дистрибуција на податоци кои се однесуваат на формата на фисурите и пенетрација на залевачот во фисурата кај забите од група 3. На графикон 11. прикажани се регистрираните форми на фисури во група 3. Кај 10 (66,67%) заби е утврдена пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0), од нив кај 4 (26,67%) заби регистрирана е U форма на фисура, кај 5 (33,33%) заби регистрирана е V форма на фисура а кај 1 (6,67%) заб е регистрирана Y форма на фисура.

Кај 5 (33,33%) заби утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1), од нив кај 1 (6,67%) заб регистрирана е V форма на фисура, а кај 4 (26,67%) заби регистрирана е Y форма на фисура.

Ако се земе во предвид наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на формата на фисурите и пенетрацијата на залевачот во фисурата кај забите од група 3 за  $t=0,98$  и  $p>0,05$  ( $p=0,38$ ) нема значајна разлика. Застапеноста на пенетрацијата на залевачот до дното на фисурата (0) е поголема во однос на застапеноста на некомплетната пенетрација на залевачот (1), меѓутоа разликата не е сигнификантна /  $p>0,05$  ( $p=0,12$ ).

**Табела 12. Форма на фисури & Пенетрација на залевачот во фисурата / Група 3**

	Пенетрација	Форма на фисура			Вкупно
		U	V	Y	
Број	0	4	5	1	10
%		26,67%	33,33%	6,67%	66,67%
Број	1	0	1	4	5
%		0,00%	6,67%	26,67%	33,33%
Број	Вкупно	4	6	5	15
%		26,67%	40,00%	33,33%	



**Графикон 11.** *Форма на фисури & Пенетрација на залевачот во фисурата / Група 3*

На табела 13. прикажана е дистрибуција на податоци кои се однесуваат на формата на фисурите и пенетрација на залевачот во фисурата кај забите од група 4. На графикон 12. прикажани се регистрираните форми на фисури во група 4. Кај 9 (60,00%) заби утврдена е пенетрација на залевачот до дното на фисурата (0), од нив кај 4 (26,67%) заби регистрирана е U форма на фисура, кај 3 (20,00%) заби регистрирана е V форма на фисура а кај 2 (13,33%) заби регистрирана е Y форма на фисура.

Кај 6 (40,00%) заби утврдена е некомплетна пенетрација на залевачот (1), од нив кај 5 (33,33%) заби е регистрирана Y форма на фисура а кај 1 (6,67%) заби регистрирана е U форма на фисура.

Ако се земе во предвид наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на формата на фисурите и пенетрацијата на залевачот во фисурата кај забите од група 4 за  $t=0,61$  и  $p>0,05$  ( $p=0,57$ ) нема значајна разлика. Застапеноста на

пенетрацијата на залевачот до дното на фисурата (0) е поголема во однос на застапеноста на некомплетната пенетрација на залевачот (1), меѓутоа разликата не е сигнификантна /  $p>0,05(p=0,23)$ .

**Табела 13.** *Форма на фисури & Пенетрација на залевачот во фисурата / Група 4*

	Пенетрација	Форма на фисура			Вкупно
		Y	U	V	
Број	0	2	4	3	9
%		13,33%	26,67%	20,00%	60,00%
Број	1	5	1	0	6
%		33,33%	6,67%	0,00%	40,00%
Број	Вкупно	7	5	3	15
%		46,67%	33,33%	20,00%	



**Графикон 12.** *Форма на фисури & Пенетрација на залевачот во фисурата / Група 4*

#### 4. Форма на фисури & Микропропустливост

На табела 14. и графикон 13. прикажана е дистрибуција на податоци кои се однесуваат на микропропустливост на боја и формата на фисурите во група 1. Кај 10 (66,67%) заби нема пенетрација на боја (скор 0), од нив кај 5 (33,33%) заби регистрирана е U форма на фисура, кај 4 (26,67%) заби регистрирана е V форма на фисура, а кај 1 (6,67%) заби регистрирана е Y форма на фисура. Кај 2 (13,33%) заби има пенетрација на боја до половината на должината на залевачот (скор 1), кај 2-та (13,33%) заби регистрирана е U форма на фисура. Кај 3 (20,00%) заби утврдена е пенетрација на боја во базата на фисурата (скор 3), од нив кај 2 (13,33%) заби регистрирана е V форма, а кај 1 (6,67%) заби регистрирана е Y форма на фисура.

Ако се земе во предвид наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на микропропустливоста на боја и формата на фисурите кај забите од група 1 за  $H=3,11$  и  $p>0,05(p=0,21)$  нема значајна разлика.

**Табела 14. Форма на фисури & Микропропустливост / Група 1**

	Микропропустливост	Форма на фисура			Вкупно
		U	V	Y	
Број	0	5	4	1	10
%		33,33%	26,67%	6,67%	66,67%
Број	1	2	0	0	2
%		13,33%	0,00%	0,00%	13,33%
Број	3	0	2	1	3
%		0,00%	13,33%	6,67%	20,00%
Број	Вкупно	7	6	2	15
%		46,67%	40,00%	13,33%	



**Графикон 13. Форма на фисури & Микро пропусливост / Група 1**

На табела 15. и графикон 14. прикажана е дистрибуција на податоци кои се однесуваат на микропропустливост на боја и формата на фисурите во група 2. Кај 10 (66,67%) заби нема пенетрација на боја (скор 0), од нив кај 5 (33,33%) заби регистрирана е U форма на фисура, кај 4 (26,67%) заби регистрирана е V форма на фисура, а кај 1 (6,67%) заби регистрирана е Y форма на фисура. Кај 1 (6,67%) заби има пенетрација на боја до половината на должината на залевачот (скор 1), кај регистрирана е U форма на фисура. Кај 2 (13,33%) заби утврдена е пенетрација на боја поголема од половината на должината на залевачот / не вклучувајќи ја базата на фисурата (скор 2), од нив кај 1 (6,67%) заби регистрирана е U форма на фисура а кај 1 (6,67%) заби регистрирана е V форма на фисура. Кај 2 (13,33%) заби утврдена е пенетрација на боја во базата на фисурата (скор 3), од нив кај 1 (6,67%) заби регистрирана е V форма на фисура, а кај 1 (6,67%) заби регистрирана е Y форма на фисура.

Ако се земе во предвид наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на микропропустливоста на боја и формата на фисурите кај забите од група 2 за  $H=5,42$  и  $p>0,05$  ( $p=0,14$ ) нема значајна разлика.

**Табела 15. Форма на фисури & Микропропусливост / Група 2**

	Микропропусливост	Форма на фисура			Вкупно
		U	V	Y	
Број	0	5	4	1	10
%		33,33%	26,67%	6,67%	66,67%
Број	1	1	0	0	1
%		6,67%	0,00%	0,00%	6,67%
Број	2	1	1	0	2
%		6,67%	6,67%	0,00%	13,33%
Број	3	0	1	1	2
%		0,00%	6,67%	6,67%	13,33%
Број	Вкупно	7	6	2	15
%		46,67%	40,00%	13,33%	



**Графикон 14. Форма на фисури & Микропропусливост / Група 2**

На табела 16. и графикон 15. прикажана е дистрибуција на податоци кои се однесуваат на микропропусливост на боја и формата на фисурите во група 3. Кај 3 (20,00%) заби нема пенетрација на боја ( скор 0), од нив кај 2 (13,33%) заби

регистрирана е U форма на фисура, а кај 1 (6,67%) заб регистрирана е V форма на фисура. Кај 1 (6,67%) заб има пенетрация на боја до половината на дължината на залевачот (скор 1), кај заб от е регистрирана Y форма на фисура. Кај 3 ( 20,00%) заби утврдена е пенетрация на боја поголема од половината на дължината на залевачот / не вклучувајќи ја базата на фисурата (скор 2), од нив кај 2 (13,33%) заби регистрирана е V форма на фисура а кај 1 (6,67%) заб регистрирана е Y форма на фисура. Кај 8 (53,33%) заби утврдена е пенетрация на боја во базата на фисурата (скор 3), од нив кај 2 (13,33%) заби регистрирана е U форма на фисура, кај 3 (20,00%) заби регистрирана е V форма на фисура, а кај 3 (20,00%) заби регистрирана е Y форма на фисура.

Ако се земе во предвид наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на микропропустливостта на боја и формата на фисурите кај забите од група 3 за  $H= 6,50$  и  $p>0,05(p=0,09)$  нема значајна разлика.

**Табела 16. Форма на фисури & Микропропустливост / Група 3**

	Микропропустливоста	Форма на фисура			Вкупно
		U	V	Y	
Број	0	2	1	0	3
%		13,33%	6,67%	0,00%	20,00%
Број	1	0	0	1	1
%		0,00%	0,00%	6,67%	6,67%
Број	2	0	2	1	3
%		0,00%	13,33%	6,67%	20,00%
Број	3	2	3	3	8
%		13,33%	20,00%	20,00%	53,33%
Број	Вкупно	4	6	5	15
%		26,67%	40,00%	33,33%	



**Графикон 15. Форма на фисури & Микропропустливост / Група 3**

На табела 17. и графикон 16. прикажана е дистрибуција на податоци кои се однесуваат на микропропустливост на боја и формата на фисурите во група 4. Кај 9 (60,00%) заби нема пенетрација на боја (скор 0), од нив кај 3 (20,00%) заби регистрирана е U форма на фисура, кај 5 (33,33%) заби регистрирана е V форма на фисура, а кај 1 (6,67%) заби регистрирана е Y форма на фисура. Кај 3 (20,00%) заби има пенетрација на боја до половината на должината на залевачот (скор 1), кај трите заби регистрирана е U форма на фисура. Кај 3 (20,00%) заби утврдена е пенетрација на боја во базата на фисурата (скор 3), од нив кај 1 (6,67%) заби регистрирана е U форма на фисура, а кај 2 (13,33%) заби регистрирана е Y форма на фисура.

Ако се земе во предвид наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на микропропустливоста на боја и формата на фисурите кај забите од група 4 за  $H = 2,55$  и  $p > 0,05$  ( $p = 0,28$ ) нема значајна разлика.

**Табела 17. Форма на фисури & Микропропустивост / Група 4**

	Микропропустивоста	Форма на фисура			Вкупно
		U	V	Y	
Број	0	3	5	1	9
%		20,00%	33,33%	6,67%	60,00%
Број	1	3	0	0	3
%		20,00%	0,00%	0,00%	20,00%
Број	3	1	0	2	3
%		6,67%	0,00%	13,33%	20,00%
Број	Вкупно	7	5	3	15
%		46,67%	33,33%	20,00%	



**Графикон 16. Форма на фисури & Микропропустивост / Група 4**

### 5. Фотографии на секции од залеаните заби

На табела 18 се прикажани резултати од четири примероци на фотографираните секции на залеаните заби од група:1-( HELIOSEAL F-нагризувани со 37 % фосфорна киселина)

Табела: 18

Фото	Микропропустливост	Пенетрација	Форма на фисурата
13	3	1	Y
14	0	1	Y
15	0	1	U
16	0	0	U




ФОТО:13

КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ЗА МИКРОПРОПУСЛИВОСТА НА ТРИ ВИДА МАТЕРИЈАЛИ УПОТРЕБЕНИ КАКО ЗАЛЕВАЧИ НА ФИСУРИ




ФОТО:14




ФОТО:15




ФОТО:16

На табела 19 се прикажани резултати од четири примероци на фотографираните секции на залеаните заби од група: 2-( HELIOSEAL F-нагризувани со апликација на Er: YAG laser )

Табела: 19

Фото	Микропропустливост	Пенетрација	Форма на фисурата
17	0	0	U
18	3	1	Y
19	0	0	V
20	0	1	V

КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ЗА МИКРОПРОПУСЛИВОСТА НА ТРИ ВИДА МАТЕРИЈАЛИ УПОТРЕБЕНИ  
КАКО ЗАЛЕВАЧИ НА ФИСУРИ




ФОТО:17




ФОТО:18

КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ЗА МИКРОПРОПУСЛИВОСТА НА ТРИ ВИДА МАТЕРИЈАЛЫ УПОТРЕБЕНИ  
КАКО ЗАЛЕВАЧИ НА ФИСУРИ




ФОТО:19




ФОТО:20

На табела 20 се прикажани резултати од четири примероци на фотографираните секции на залеаните заби од група: 3-( глас-јономер цемент FUJI TRIAGE)

Табела: 20

Фото	Микропропустливост	Пенетрација	Форма на фисурата
21	3	1	Y
22	2	0	V
23	0	0	V
24	3	1	V




ФОТО:21

КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ЗА МИКРОПРОПУСЛИВОСТА НА ТРИ ВИДА МАТЕРИЈАЛА УПОТРЕБЕНИ  
КАКО ЗАЛЕВАЧИ НА ФИСУРИ




ФОТО:22




ФОТО:23




ФОТО:24

На табела 21 се прикажани резултати од четири примероци на фотографираните секции на залеаните заби од група: 4 -( компомер : DYRACT XP)

Табела: 21

Фото	Микропропустливост	Пенетрација	Форма на фисурата
25	3	0	V
26	1	0	Y
27	0	0	U
28	0	1	Y

КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ЗА МИКРОПРОПУСТИВОСТА НА ТРИ ВИДА МАТЕРИЈАЛИ УПОТРЕБЕНИ  
КАКО ЗАЛЕВАЧИ НА ФИСУРИ




ФОТО 25




ФОТО 26

КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ЗА МИКРОПРОПУСЛИВОСТА НА ТРИ ВИДА МАТЕРИЈАЛИ УПОТРЕБЕНИ  
КАКО ЗАЛЕВАЧИ НА ФИСУРИ




ФОТО 27




ФОТО 28

## **7. ДИСКУСИЈА**

Во современата стоматологија, се бележи тренд на континуирано пребарување за ресторативни материјали и техники кои ќе обезбедат оптимална адхезија со структурата на забот на кој начин би се минимизирала микропропусливоста и да имаат одлични механички својства. Со години биле користени различни методи за тестирање на микропропусливоста за да се предвидат особините на материјалите кои се користат за залевање на фисури.

Залевањето на јамичките и фисурите се смета за многу важна постапка меѓу стратегиите за превенција или намалување на ризикот од кариес во почетните фази.<sup>73</sup> За да говориме за идеален залевач, тој треба да задоволува одредени критериуми како што се биокомпатибилноста, добрата рetenција и отсуството на микропропусливост.<sup>19</sup>

Интегрираната врска глед-залевач и рetenцијата на залевачот ја детерминираат способноста на намалување на кариесот и ефективноста на материјалот употребен како залевач на фисури.<sup>74</sup>

Главен фактор кој е одговорен за времетраењето на залевачот во фисурата е нивната пенетрацијата. Пенетрацијата на залевачот до дното на фисурата овозможува добра врска меѓу гледта и материјалот кој се употребува како залевач на фисури. Пенетрацијата на залевачот во фисурите зависи од нивната геометриска конфигурација, од материјалот кој е аплициран во фисурите, од физичките и хемиските својства на гледта и добрата клинична техника.<sup>75</sup>

Пенетрацијата на залевачот до базата на фисурата се случува почесто во плитките фисури. Во случаите кога имамаме длабоки фисури често се случува пенетрацијата на залевачот да не ја опфати и базата на фисурата. Кај плитките фисури може подобро да бидат спроведе професионалното отстранување на наслаги како и постапката на нагризување на емајлот во споредба со длабоките фисури.<sup>25</sup>

Craene G.P., Martens C. i Dermaut R. сугерираат употреба на инвазивна техника за поставување на залевачите во случаите кога има многу длабоки фисури, за да се

едмине проблемот со нецелосната пенетрација на залевачите до дното на рабоките фисури.<sup>31</sup>

Feigal R.J., докажал дека стапката на неуспех на залевачите е меѓу 5% и 10% секоја година.<sup>17</sup> Редовните контролни посети се потребни за да се провери можноста на неуспехот на залевачот. Всушност, овие посети треба да бидат во периодот на првите шест месеци од апликацијата, за да се повтори постапката на залевање доколку се покаже како неуспешно<sup>17</sup>. Во студијата направена од Dennison J.B. и сор., кај 17.3% од аплицираните залевачи се укажало на потребата од повторување на постапката, поради тоа што во период од првите шест месеци делови од залевачот биле паднати и не биле присутни во фисурите. Овој процент паднал на 7.8% во следните 18 месеци, што значи дека најкритичниот период за опаѓање на залевачите е во првите шест месеци<sup>40</sup>.

Смолестите флуоридни залевачи се развиени обидувајќи да се додаде терапевтскиот и превентивниот ефект на флуоридите на материјал со одлични механички и ретентивни особини. Аплицирањето на глас-јономер цементите како материјал за залевање на фисури е базиран на нивната способност да формираат хемиска врска со тврдото ткиво на забот и континуирано да ослободува флуор.

Кога се испитуваат глас-јономерните цементи кои се употребуваат како залевачи на фисури треба да се земе во предвид како релевантен фактор континуираното флуоридно ослободување од партиклите на глас-јономер залевачот останати на дното на фисурата, иако голем дел од залевачот е загубен, безбедувајќи друг вид на оклузална заштита.<sup>67</sup>

Во нашата студија кај четирите групи беа употребени три вида на материјали: Heliocast-F, смолест-флуориден материјал, Fuji Triage-глас-јономерен цемент со голема способност на флуор ослободување и Dyract XP-компомер, ресторативен материјал со одлични механички особини и способност на континуирано ослободување на флуориди. Кај 28 примероци имаше одредено ниво на пенетрација

на боја и ниеден од трите материјали, кои ги користевме како залевачи на фисури, не беше целосно отпорен на маргиналната пенетрација на боја, и се во согласност со резултатите на Theodoridou-Pahini S., Tolidis K., Papadogiannis Y.<sup>76</sup> и do Rego M.A., de Araujo M.A.M.<sup>77</sup> кои посочиле дека микропропустливоста може да биде очекувана кај сите материјали за залевање. Оваа маргинална пропустливост на боја, најверојатно, се должи на различниот коефициент на термичката експанзија на залевачот, кој е многу поголем од коефициентот на термичката експанзија на забот.

Powers J.M., Hostelier R.W., Dennison J.B., во нивната студија, посочуваат дека залевачите покажуваат највисок коефициент на термичката експанзија меѓу материјалите кои се употребуваат за дентална реставрација.<sup>78</sup>

Во нашата студија, кај 32 примероци немаше пенетрација на боја. Нема доказ за пропустливост на боја низ залевачот во некоја група, освен во третата група каде примероците беа залеани со глас-јономерен цемент кај кои се забележа пропустливост на боја во пукнатините на глас-јономер залевачот и абсорбција на бојата во материјалот (Фото 22,23). Познато е дека глас-јономерниот залевач е хидрофилен материјал, кој има тенденција да ја абсорбира бојата во материјалот и може да даде погрешен позитивен резултат. Во нашата студија не е земена во предвид абсорбцијата на бојата од страна на материјалот, но е земено во предвид присуството на боја во маргиналната врска меѓу залевачот и забот. Оваа методологија, исто така, е следена и од Herle G.P., Joseph T., Jayanathi M.<sup>79</sup> и Birkenfeld L.H., Schulman A.<sup>80</sup>

Ефикасноста на залевачите на фисури зависи од нивната способност да постигнат добра врска со оклузалната површина на забот. Од оваа врска, во голема мера зависи и нивото на микропропустливост меѓу залевачот и глеѓта. Основната причина за губење на залевачите се адресира на микропропустливоста, на длабочината на пенетрирање на залевачот и на техниката која се употребува за нивното поставување.

Иако е јасно дека не постои ниеден залевач, техника на поставување или постапка на залевање која може да ја спречи микропропустливоста<sup>75,81</sup>, резултатите од студиите каде е направена компарација меѓу композитните и глас-јономерните залевачи не се униформни. Според студиите на Birkenfeld L.H. и сор. и Mali P. и сор. кај глас-јономер цементите е забележено поголемо ниво на микропропустливост.<sup>80,82</sup>

Според студијата на Duangthip D. и Lussi A., долготрајната ретенција на залевачот и нивната тесна микромеханична адхезија со површината на глеѓта се есенцијални за нивниот успех<sup>32</sup>, студијата на Simonsen RJ<sup>33</sup> потврдува дека после 15 години од залевањето на фисурите, 27.6% од нив уште покажуваа комплетна ретенција, наспроти 35.4% кои покажуваа делумна ретенција. Микропропустливоста влијае на ефективноста и успехот на залевачот, но не секогаш на нивната ретенција. Затоа студиите направени за ретенција на разните видови залевачи без да се земе во предвид микропропустливоста се нецелосни студии.<sup>33</sup>

Pardi V. и сор. спровеле ин витро студија за микропропустливоста на различни материјали (Delton, Filtek Flow, Dyract Flow и Vitremer) применети како залевачи на фисури. Нивните резултати говорат дека течниот композит, течниот компомер и модифицираниот гласјономер поставени во оклузалните фисури и јамички покажале слична маргинална пропустливост како композитниот залевач.<sup>69</sup>

Borsato M.C. и сор. заклучиле дека препарацијата на јамичките и фисурите ексклузивно само со *Er: YAG ласер* не резултира со оптимална пенетрација на залевачот во нагризуваната оклузална површина. Само лазерското зрачење не може да остварува оптимална пенетрација и ретенција на залевачот<sup>50</sup>, но спротивно на овие резултати, Dostalova T. и сор. утврдиле дека нагризувањето со *Er:YAG ласерот* може да го замени нагризувањето со фосфорна киселина со сличен ефект и без негативното влијание на фосфорната киселина.<sup>56</sup>

Khanal S., Suprabha B.S., Srikant N., во нивната студија забележуваат дека не е аплицирана примената на инвазивната техника во постакпата на залевањето на фисурите со исклучок кога е присутен кариес. Изборот на аплицираната техника и видот на залевач кој ќе биде користен зависи од клиничката ситуација. Авторите препорачуваат рутинска употреба на смолестите залевачи, и ограничена употреба на глас-јономер цементите само во случаите на парцијално еруптираните заби и кај малите деца каде изолацијата е речиси неизводлива.<sup>71</sup>

Студијата од Williams B., Winter G.B. и King N.M., Shaw L., Murray J.J., потврдува дека нема разлика во инциденцата на кариес и го потврдуваат подобриот превентивен ефект на глас-јономер залевачите, иако нивната рetenција е послаба споредба со рetenцијата на композитните залевачи<sup>83,84</sup>.

Нашата компартивна студија го оценува нивото на микропропустливост и пенетрација на залевачот на три различни материјали кои се користат како залевачи на јамички и фисури: флуориран композитен залевач *Heliosal-f*, флуориден глас-јономерен залевач, *GC Fuji Triage* и флуориден компомер *Dyract XP*. Степенот на микропропустливост и пенетрација на залевачот се оценува и според начинот на кој се нагризува површината на глеѓта: компарацијата меѓу традиционалното нагризување со 37 % ортофосфрна киселина и нагризувањето со новата метода на *Er: Yag Laser*.

Дескриптивната статистика на микропропустливоста резултираше со просечна вредност (mean score)=0.73 за првата и втората група, mean score=2.07 за третата група и mean score= 0.80 за четвртата група, што значи дека забите од третата група, кои беа залеани со глас-јономерен цемент покажаа поголемо ниво на микропропустливост. Исто така, резултатите укажуваат дека нема разлика која ја дели техника на нагризување ќе ја избереме кај припремата на оклузалната глеѓ кај забите кои беа залеани со композитен залевач. Нагризувањето на оклузалната глеѓ

о *Er*: YAG ласер се покажа како метода која може да го замени со сличен ефект и без негативното влијание нагризувањето со 37% фосфорна киселина.

Пенетрацијата на боја повеќе се забележува кај оклузалните површини кои беа залеани со глас-јономер цемент, што потврдува дека композитните и хибрините компомерни материјали имаат подобри особини во рetenцијата и маргиналната адаптација со оклузалната глеф. Морфологијата на фисурите не покажа сигнификативно влијание во однос на микропропустливоста и длабочината на пенетрацијата на залевачот. Иако длабоките фисури со Y-форма покажаа во повеќе случаи некомплетна пенетрација на залевачот, разликата не беше значајна.

Barnes DM, Kihn P, von Fraunhofer JA и Elsabach A<sup>85</sup> во нивната студија заклучиле дека комплетната пенетрација на залевачот, особено во длабоките и тесни фисури, е тешко да се постигне, поради феноменот на затворени и изолирани фисурни капилари.

Во нашето истражување беше констатирано дека длабоките фисури, статистички не покажуваат поголемо ниво на микропропустливост споредени со плитките фисури. Статистичките анализи не открија значајна разлика во микропропустливоста на залевачот меѓу различите форми на фисури, резултат кој, исто така, се потврдува и во студијата на Duangthip D. и Lussi A<sup>32</sup>. Во истата студија на Duangthip D. и Lussi A<sup>32</sup> во врска со односот меѓу маргиналната пропустливост и пенетрацијата на залевачот не постоела сигнификативна корелација меѓу степенот на пропустливост на боја и појавата на некомплетна пенетрација на залевачот во фисурите, резултат кој се потврдува и во нашата студија за наведената дистрибуција на податоци кои се однесуваат на маргиналната пропустливост и пенетрацијата на залевачот во фисурата за забите од сите четири групи. Затоа длабоките и тесните фисури, иако се смета дека се повеќе подложни на кариес, немаат влијание на маргиналната врска на интерфејсот залевач-глеф.<sup>32</sup>

Од друга страна, резултатите во нашата студија посочуваат дека формата на фисурата не е сигнификантно поврзана со способноста на пенетрацијата на залевачот. Иако пенетрацијата на залевачот до базата на фисурата се забележува почесто кај плитките фисури отколку кај длабоките фисури, разликата не беше статистички значајна. Овие наоди не коинцидираат со оценувањето од студијата на Symons AL, Chu CY и Meyers IA<sup>86</sup> дека способноста за пенетрација на залевачот зависи од длабочината на фисурата.

Во истражувањето спроведено од Ekstrand KR и Bjorndal L<sup>87</sup> било оценето дека микроорганизмите кои се способни да преживеат, се набљудувани на влезот на длабоките фисури, додека во подлабокиот дел на фисурата микроорганизмите не биле способни да преживеат или биле мртви<sup>87</sup>. Доколку рetenцијата на залевачот се должи на добрата адаптација на залевачот со глеѓта, употребата на инвазивната техника со енамелопластика (реконтурација на оклузалната површина) за да се постигне комплетна пенетрација на залевачот до дното на фисурата, можеби не е и некој важен чекор во успехот на залевањето.<sup>32</sup>

Според Американската Стоматолошка Асоцијација<sup>88</sup>, залевачите на фисури може да бидат поставени врз инсипиентен (иницијална фаза) кариес на глеѓта. Weerheijm KL и сор<sup>89</sup>, посочува дека сепак, можно е забите со дентински лезии под здравата оклузална глеѓ (скриен кариес) да бидат залеани.<sup>89</sup> Добрата маргинална врска на интерфејсот глеѓ-залевач е важна за успехот на постапката на залевањето, затоа што пенетрацијата на бактериите под залевачот може да оди во прилог на прогресија на инсипиентниот кариес.<sup>90</sup> Во студијата на Groen HJ и Weerheijm KL<sup>91</sup> беше одбрането мислењето дека, ако комплетното отстранување на кариесот е пропуштено, способноста за запечатување на материјалот кој се користи како залевач е поважна од неговата кариостатична особина.<sup>91</sup>

Mertz-Fairhurst EJ и сор<sup>92</sup> истражувале за тоа дали кариесот запира кога лезиите во дентинот не се отстранети целосно. Наодите од ова истражување покажале

намалување на бројот на микроорганизми во инфицираниот дентин после поставеноста на залевачот.<sup>92</sup> Поради овој бенифитен ефект на запечатувањето на дентинскиот кариес или инсипиентниот кариес на глејта, материјалот кој се употребува како залевач треба целосно да ги пополни фисурите за време на постапката на залевање на фисурите.<sup>91</sup>

Апликацијата на залевачите се смета за препорачлива постапка во превенцијата на денталниот кариес. За децата со голем ризик од кариес, залевачите на фисури се покажале успешни, и во одредени случаи покажале намалување на кариесот во времетраење од 48 месеци.<sup>93</sup>

## **8. ЗАКЛУЧОК**

---

Врз основа на анализата на резултатите добиени во нашето истражување, како и проследената користена литература, можеме да ги изнесеме следните заклучоци:

1. Сите три материјали за залевање на фисури и јамички: композитниот залевач, глас-јономер цементот и хибридниот материјал-компомер покажаа задоволителна способност како залевачи на фисури.
2. Композитниот залевач покажа најнизок степен на микропропустливост по што следува компомерниот материјал применет како залевач кој покажа мала микропропустливост. Постои разлика во микропропустливоста меѓу композитниот залевач и компомерниот материјал применет како залевач, и покрај тоа што разликата не е сигнификантна.
3. За разлика од нив, гласјономерниот цемент применет како залевач покажа поизразена микропропустливост во однос на композитниот залевач и компомерниот материјал применет како залевач и разликата е статистички сигнификантна.
4. Постои разлика во степенот на пенетрација на боја кај забите од првата и втората испитувана група (злеани со композитен залевач) во зависност од припремата на емајлот односно нагризување со 37% ортофосфорна киселина и обработка на емајлот со апликација на лазерско зрачење. Употребата на новата метода на *Er: Yag Laser* во препарацијата на фисурите покажа извонредни резултати и може да го замени нагризувањето со фосфорна киселина со сличен ефект и без негативното влијание на фосфорната киселина.
5. Морфологијата на фисурите не покажа сигнификативно влијание во однос на микропропустливоста и длабочината на пенетрацијата на залевачот. Иако длабоките фисури во Y-форма покажаа во повеќе случаи

некомплетна пенетрација, разликата не беше значајна. Пенетрацијата на залевачот до дното на фисурата овозможува добра врска меѓу глеѓта и материјалот и овозможува подобра ретенција.

6. Иако композитниот и компомерниот залевач покажаа подобра ретенција и помала маргинална пропусливост во однос со глас-јономер залевачот, познавајќи ги извонредните особини на флуор ослободувањето на глас-јономер цементите, ние можеме сите три материјали да ги препорачуваме како материјали за избор во постапките на залевање на фисурите и кои се ефективни во превенцијата на денталниот кариес.

## **9. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА**

Adair SM: The role of the sealant in caries prevention programs. J Calif Dent Assoc 31:221,

2003

Herle GP, Joseph T, Verma B, Jayanthi M. Comparative evaluation of glass ionomer and resin  
based fissure sealant using noninvasive and invasive techniques- A SEM and microleakage  
study. J Indian Soc Pedo Prev Dent 2004; 22(2):56-62

Saama FS, Al-Hammd NS. Marginal seal of sealant and compomer materials with and without  
diameloplasity . Int J Pediatr dent 2002

Kaste LM, Selwitz RH, Oldakowski RJ, et al. Coronal caries in the primary and permanent  
dentition of children and adolescents 1-17 years of age : United states, 1988-1991. J Dent Res  
1996;75: 631-634

Brown LJ, Selwitz RH. The impact of recent changes in the epidemiology of dental caries on  
guidelines for the use of dental sealants. J Public Health Dent 1995;55(special issue): 274-291

Pediatric dentistry Infancy Through Adolescence. Pinkham, Casamassimo, Fields, McTigue,  
Nowak. 2005, 1999,1994,1988 Elsevier Inc. p.525-539

Millman CK. Fluoride syndrome. Br Dent J 1984; 157:341

Brown LJ, Kaste LM, Selwitz RH, Furman LJ: Dental caries and sealant usage in US children,  
1989-91. Selected findings from the third national health and nutrition examination survey.  
ADA 127-335, 1996

Simonsen RJ. Pit and fissure sealant: Review of literature. Pediatr dent 2002; 24:393-414

Pardi V, Pereira AC, Ambrosano GMB, Meneghim MC. Clinical evaluation of three different  
materials used as pit and fissure sealant. 24 month results. J Clin Pediatr Dent 2005; 29:133-138

11. Garcia-Godoy F, De Araujo FB. Enhancement of fissure sealant penetration and adaptation. The enameloplasty technique. *J Clin Pediatr Dent* 1994; 19:13-18
12. Majare I, IvarA, Mjor. Glass ionomer and resin-based fissure sealants: A clinical study. *Scand J Dent Res* 1990; 98: 345-5
13. Feigal RJ. The use of pit and fissure sealants. *Pediatr dent* 2002; 24:415-422
14. Seppa L, Forss H, Resistance of occlusal fissures to demineralization after loss of glass ionomer sealants in vitro. *Pediatr Dent* 1991;13(1): 39-42
15. Corona SAM, Borsatto MC, Garcia L, Ramos RP, Palma-Dibb RG. Randomized, controlled trial comparing the retention of a flowable restorative system with a conventional resin sealant: one-year follow up. *Int J Paediatr Dent* 2005;15:44-50.
16. Duangthip D, Lussi A. Variables contributing to the quality of fissure sealants used by general dental practitioners. *Oper Dent* 2003; 28:756-764
17. Feigal RJ. Sealants and preventive restorations: Review of effectiveness and clinical changes for improvement. *Peditr Dent* 1998; 20:85-92
18. Kid EAM. Microleakage: a review *J Dent* 1976;4:199-204
19. Perez-Lajarin L, Cortes-Lillo O, Garcia-Ballesta C, Cozar-Hidalgo A. Marginal microleakage of two fissure sealants: a comparative study. *J Dent Child* 2003;70:24-28
20. Charbeneau G.T.: Pit and fissure sealants. *Int Dent J* 32: 215-22, 1982
21. Brown L.J, Kaste L.M., Selwitz R.H., Furman L.J.: Dental caries and sealants usage in U.S children, 1988-1991: selected findings from the Third national Health and nutrient Examination Survey. *J Am Dent Assoc* 127: 335-43, 1996
22. Caufield P.W.: Dental caries: A transmissible and infectious disease revisited- a position paper. *Pedi Dent* 19: 491-498, 1997

23. Anderson M.: Risk assessment and epidemiology of dental caries: review of the literature. Pedi Dent 24: 377-85, 2002
24. Oong E.M., Griffin S.O., Kohn W.G., Gooch B.F., Caufield P.W.: The effect of dental sealants on bacteria levels in caries lesions. A review of the evidence. J Am Dent Assoc 139: 271-8, 2008
25. Symons AL, Chu CY, Meyers IA. The effect of fissure morphology and pretreatment of the enamel surface on penetration and adhesion of fissure sealants. J Oral Rehabil 1996;23:791-8
- 26 Feigal RJ: Current status of pit and fissure sealants: improving effectiveness of the preventive strategy. J. Pediatr Dental care 2003:9:10
27. Dennison J.B., Straffon L.H., Corpron R.E, Charbeneau G.T., A clinical comparasion of sealant and amalgam in the treatment of pits and fissures. Pedi Dent., 167-175, 1980
28. Nemeth B.R., Wiltshire W.A., Lavelle C.L.: Shear/peel bond strength of orthodontic attachments to moist and dry enamel. Am J Orthod Dentofacial Orthop 129: 396-401, 2006.
29. Evans T., Silverstone L.M.: The effect of salivary contamination in vitro on etched human enamel. J Dent Res 60 :621, 1981.
30. Taylor CL, Gwinnett AJ. A study of penetration of sealants into pits and fissures. J Am Dent Assoc 1973;87:1181-8.
31. Craene GP, Martens C, Dermaut R. The invasive pit and fissure sealing technique in pediatric dentistry: An SEM study of a reventive restoration. ASDC J Dent Child 1988;55:34-42
32. Duangthip D, Lussi A. Effects of fissure cleaning methods, drying agents, and fissure morphology on microleakage and penetration ability of sealants in vitro. Pediatr. Dent, 2003; 28: 527-533

33. Simonsen R.J. Retention and effectiveness of dental sealant after 15 years. *J. Am Dent Assoc* 1991; 122: 34-43
34. Avinash, J., Marya, C.M., Dhingra, S., Gupta, P., Kataria, S., Meenu, & Bhatia, H. P. (2010). Pit and Fissure Sealants: An Unused Caries Prevention Tool. *Journal of Oral Health and Community Dentistry*, 4(1), 1-6.
35. Feigal, R. J., & Donly, K. J. (2006). The Use of Pit and Fissure Sealants. *Pediatric Dentistry*, 28(2), 143-150.
36. Zero, D. T. (2013). How the introduction of the acid-etch technique revolutionized dental practice. *The Journal of the American Dental Association*, 144(9), 990-994. doi:10.14219/Jada.Archive.2013.0224
37. Ahovuo-Saloranta, A., Forss, H., Walsh, T., Hiiri, A., Nordblad, A., Mäkelä, M., & Worthington, H. V. (2012). Sealants for preventing dental decay in the permanent teeth. *The Cochrane database of systematic reviews*, 3, 1-139.
38. Going R., Loesche W.J., Grainger D.A., Syed S.A.: The viability of microorganisms in carious lesions five years after covering with a fissure sealant. *J Am Dent Assoc* 97: 455-462, 1978.
- 39 Horowitz H.S., Heifetz S.B., Poulsen S.: Adhesive sealant clinical trial: an overview of results after four years in Kalispell, Montana. *J Prev Dent* 3: 38-39, 44, 46-7, 1976.
40. Dennison J.B., Straffon L.H., Corpron R.E, Charbeneau G.T., A clinical comparasion of sealant and amalgam in the treatment of pits and fissures. *Pedi Dent.*, 167-175, 1980
41. Fuks A.B., Grajower R, Shapira J. In vitro assessment of marginal leakage of sealants placed in permanent molars with different etching times. *J Dent Child* 1984; 50: 425-428

42. Houpt M., Fuks A., Eidelman E., Shey Z.: Composite/sealant restoration: 6 ½ year results. Pediatr Dent 10: 304-6, 1988.
43. Griffin S.O., Gray S.K., Malvitz D.M., Gooch B.F.: Caries risk in formerly sealed teeth. J Am Dent Assoc 140(4): 415-423, 2009
44. Overbo RC, Raadal M. 1990. Microleakage in fissures sealed with resin or glass ionomer cement. Scand J Dent Res 1990; 98:66-69
45. Garcia-Godoy F, Gwinnett AJ. An SEM study of fissure surfaces conditioned with scraping technique. Clin Prev Dent 1987; 9:9-13
46. Brown MR, Foreman FJ, Burgess JO, Summit JB. Penetration of gel and solution etchants in occlusal fissures. J Dent Child 1988; 265-268
47. Waggoner W., Siegal M. Pit and fissure sealant application: Updating the technique. J Am Dent Assoc., 127:351-361, 1996.
48. Buonocore M.G.: A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. J Dent Res 34: 849-853, 1955.
49. Legler L.R., Retief D.H., Gradley E.L.: Effects of phosphoric acid concentration and etch duration on enamel depth of etch: an in vitro study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 98: 154-160, 1990.
50. Perry A.O., Rueggeberg F.A.: The effect of acid primer or conventional acid etching on microleakage in a photo-activated sealant. Pedi Dent. 25:127-131, 2003.
51. Duangtip D., Lussi A.: Microleakage and penetration ability of resin sealant versus bonding system when applied following contamination. Pedi Dent 25: 505- 511, 2003.

2. Perdigao J.: New Developments in Dental Adhesion. *Dent Clin N Am* 51: 333- 357, 2007.
3. Duggal MS, Tahmassebi JF, Toumba KJ, Mavromati C. The effect of different etching times on the retention of fissure sealants in second primary and first permanent molars. *Int J Paediatr Dent*. 1997;7:81-86.
4. Vineet D and Tandom S. Comparative evolution of marginal integrity of two new fissure sealants using invasive and non-invasive techniques; A SEM study. *J Clin Pediatr Dent* 2000; 24; 291-298
5. Borsatto MC, Corona SA, Dibb RG, Ramos RP, Pecora JD. Microleakage of a resin sealant after acid-etching, ER: YAG laser irradiation and air-abrasion of pits and fissures. *J Clin Med Laser Surg* 2001; 19:83-7
6. Tatjana Dostalova, Helena Jelinkova, Otakar Krejsa, Karel Hamal, Jiri Kubelka, Stanislav Kochazka: Er:YAG laser radiation etching of enamel 1998;12:309-15
7. R Vijayaraghavan, V Arun Prasad Rao, N Venugopal Reddy, R Krishnakumar, DK Sugumaran, G Mohan. Assessment and comparison of microleakage of a fluoride-releasing sealant after acid etching and Er: YAG laser treatment - An in vitro study. *Cotemp. Clin. Dent.* Jan-Mar 2012; vol 3; Issue 1
8. Ansari G, Oloomi K, Aslami B. Microleakage assessment of pit and fissure sealant with and without the use of pumice prophylaxies. *Int J Clin Pediatr Dent* 2004; 272-278.
9. Carlsson A, Petersson M, Twetman S. Two-year clinical performance of a fluoride-containing fissure sealant in young schoolchildren at caries risk. *Am J Dent*. 1997;10:115-119.
10. Koch MJ, García-Godoy F, Mayer T, Staehle HJ.Clinical evaluation of Helioseal F fissure sealant. *Clin Oral Investig*. 1997;1:199-202.

1. García-Godoy F, Abarzua I, De Goes MF, Chan DC. Fluoride release from fissure sealants. *J Clin Pediatr Dent.* 1997;22:45-49.
2. Birkenfeld LH, Schulman A. Enhanced retention of glass-ionomer sealant by enamel etching: microleakage and scanning electron microscopic study. *Quintessence Int.* 1999;30:712-718
3. Boksmann L, Gratton DR, McCutcheon E, Plotzke OB. Clinical evaluation of a glass ionomer cement as a fissure sealant. *Quintessence Int.* 1987;18:707-709.
4. Ovrebo RC, Raadal M. Microleakage in fissures sealed with resin or glass ionomer cement. *Scand J Dent Res.* 1990;98:66-69.
5. Mejare I, Mjör IA. Glass ionomer and resin-based fissure sealants: a clinical study. *Scand J Dent Res.* 1990; 98:345-350.
6. Komatsu H, Shimokobe H, Kawakami S, Yoshimura M. Caries-preventive effect of glass ionomer sealant reapplication: study presents three-year results. *JADA.* 1994;125:543-549.
7. Seppa L, Forss H. Resistance of occlusal fissures to demineralization after loss of glass ionomer sealants *in vitro.* *Pediatr Dent.* 1991;13:39-42.
8. Keyr Joshi, Bhavna Dave, Niyanta Joshi, BS Rajashekara, Leena hiren Jobanputra, Bushbu Yagnik. Comparative evolution of two different Pit and Fissure sealants and a restorative material to check their microleakage- An vitro study. *J of Int Oral Health.* July-august 2013; 5(4): 35-39

69. Vanessa Pardi ; Mário Alexandre Coelho Sinhoreti ; Antonio Carlos Pereira; Gláucia Maria Bovi Ambrosano; Marcelo de Castro Meneghim. In Vitro evaluation of microleakage of different materials used as pit-and-fissure sealants. *Braz. Dent. J.* vol. 17 no.1 Preto 2006.
70. Dejan Markovic, Bojan Petrovic, Tamara Peric, Duška Blagojevic. Microleakage, adaptation ability and clinical efficacy of two fluoride releasing fissure sealants. *Vojnosanit Pregl* 2012; 69(4):320–325.
71. Khanal S, Suprabha BS, Srikant N. Evaluation of microleakage and adaptability of glass ionomer and resin sealants with invasive and non invasive technique. *Journal of Nepal Dental Association* (2010), Vol. 11 No. 1, Jan.-Jun., 4-10
72. Navin.H.K. Depth of penetration and marginal microleakage of pit and fissure selants-an in vitro study. Department of Pedodontics and Preventive Dentistry. The Oxford dental College, Hospital and Research Centre Bangalore 2006; 32-34
73. Malmstrom HS, Chaves Y, Moss ME. Patience preference:conventional rotary handpieces or air abrasion for cavity preparation. *Oper Dent* 2003;28:667-671.
74. Hannig M, Gräfe A, Atalay S, Bott B. Microleakage and SEM evaluation of fissure sealants placed by use of self-etching priming agents. *J Dent* 2004;32:75-81.
75. Francescut P, Lussi A. Performance of a conventional sealant and a flowable composite on minimally invasive prepared fissures. *Oper Dent* 2006; 31(5): 543□50.
76. Theodoridou-Pahini S, Tolidis K, Papadogiannis Y. Degree of microleakage of some pit and fissure sealants: an in vitro study. *Int J Pediatr Dent* 1996; 6(3):173-176.
77. do Rego MA, de Araujo MAM. Microleakage evaluation of pit and fissure sealants done with different procedures, materials, and laser after invasive technique. *J Clin Pediatr Dent* 1999; 24(1):63-68.
78. Powers JM, Hostelier RW, Dennison JB. Thermal expansion of composite resin sealants. *J Dent Res* 1979; 58: 584-587.

79. Herle GP, Joseph T, Jayanathi M. Comparative evolution of glass ionomer cement and resin based fissure sealant using noninvasive and invasive techniques- A SEM and microleakage study. *Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry*; 2004; 22(2); 56-62
80. LH Birkenfeld, A Schulman. Enhanced retention of glass ionomer sealant by enamel etching. A microleakage and Scaning electron microscopic study. *Quintessence International*; 1999; 30(10); 712-8,9
81. Salama FS, Al-Hammad NS. Marginal seal of sealant and compomermaterials with and without enameloplasty. *Int J Paediatr Dent* 2002; 12(1): 39-46.
82. Mali P, Deshpande S, Singh A. Microleakage of restorative materials: an in vitro study. *J Indian Soc Pedod Prev Dent* 2006;24(1): 15-8.
83. Williams B, Winter GB. Fissure sealants. Further results at 4 years. *Br Dent J* 1981; 150(7): 183-7.
84. King NM, Shaw L, Murray JJ. Caries susceptibility of permanent first and second molars in children aged 5-15 years. *Community Dent Oral Epidemiol* 1980; 8(3): 151-8.
85. Barnes DM, Kihn P, von Fraunhofer JA, Elsabach A. Flow Characteristics and Sealing Ability of Fissure Sealants. *Oper Dent* 2000; 25:306-310.
86. Symons AL, Chu CY, Meyers IA. The effect of fissure morphology and pretreatment of the enamel surface on penetration and adhesion of fissure sealants. *J Oral Rehabil*.1996; 23:791-798.
87. Ekstrand KR, Bjorndal L. Structural analyses of plaque and caries in relation to the morphology of the groove-fossa system on erupting mandibular third molars. *Caries Res*. 1997; 31: 336-348.

8. American Dental Association. Dental sealants. ADA Council on access, Prevention and interprofessional relations; ADA council on scientific affairs. J Am Dent Assoc 1997; 128:485-488.
9. Weerheijm KL, de Soet JJ, de Graaff J, van Amerongen WE. Occlusal hidden caries: a bacteriological profile. J. Dent Child 1990; 57:428-432.
90. Jensen OE, Handelman SL. Effect of an autopolymerizing sealant on viability of microflora in occlusal dental caries. Scand J Dent Res 1980; 88:382-388.
91. Groen HJ, Weerheijm KL. The residual caries dilemma. Community Dent Oral Epidemiol 1999; 27:436-441.
92. Mertz-Fairhurst EJ, Smith CD, Williams JE, Sherrer JD, Mackert JR Jr, Richards EE, Schuster GS, O'Dell NL, Pierce KL, Kovarik RE, Ergle JW. Cariostatic and ultraconservative sealed restorations: six-year results. Quintessence Int 1992;23:827-838.
93. Ahovuo-Saloranta A, Forss H, Walsh T, Hiiri A, Nordblad A. Sealants for preventing dental decay in the permanent teeth. Cochrane Database Syst Rev; 2013; 28:3

КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ЗА МИКРОПРОЦЕССОРА ТРИ ВИДА МАТЕРИЈАЛНИ ПОТРЕБЕНИ  
ЗАКО ЗАЛЕВАЧИ НА ФИСУРИ